

Службен весник

на Република Македонија

Број 98

30 јуни 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2775. Одлука за составот и за именување претседател и членови на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија	4	2782. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација	41
2776. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.....	4	2783. Правилник за формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на пријавување на прометот, содржината на евиденцијата на фактури која ја води надлежен даночен орган како и формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци	41
2777. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје.....	4		
2778. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персонал во воздухопловство за полициски воздухоплови	6		
2779. Објава од Министерството за надворешни работи	12		
2780. Објава од Министерството за надворешни работи	12		
2781. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	12		

	Стр.		Стр.
2784. Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци.....	48	2790. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2014 година (концесија во рамки на квоти)	58
2785. Правилник за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, даноци и акцизи како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација	48	2791. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2014 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина	59
2786. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2014 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти)...	54	2792. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдавија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти во второ полугодие од 2014 година	59
2787. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2014 година (концесии во рамки на квоти).....	56	2793. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија во второ полугодие од 2014 година	59
2788. Листа на риба и рибини производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2014 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти)	56	2794. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија во второ полугодие од 2014 година .	60
2789. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2014 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти)	57	2795. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка во второ полугодие од 2014 година.....	60
		2796. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација во прво полугодие од 2014 година	61
		2797. Програма за едукација на децата од предучилишна возраст во установите за згрижување и воспитување на деца, со процесот на одгледување и консумирање на здрава храна	62
		2798. Правилник за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за авто-такси возач	63
		2799. Упатство за начинот на доставување податоци за склучените трансакции на девизниот пазар.....	68

	Стр.		Стр.
2800. Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија...	69	2808. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираните енергетски дејности снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје за 2014 година.....	80
2801. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	69	2809. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД електрани на Македонија – Скопје за 2014 година.....	81
2802. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко–консултативна здравствена заштита - амбулантски.....	71	2810. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост Неготино за 2014 година.....	82
2803. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена заштита	73	2811. Одлука за одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД Мепсо - Скопје.....	82
2804. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	75	2812. Одлука од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	83
2805. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	78	2813. Решение за измена на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	83
2806. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2014 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД Мепсо - Скопје.....	79	2814. Решение за измена на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	83
2807. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје за 2014 година.....	80	Огласен дел	1-44

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

2775.

Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013) донесувам

О Д Л У К А**ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****I**

Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат претседателот и членовите на Комисијата за одликувања и признања на Претседателот на Република Македонија.

II

Комисијата за одликувања и признања на Претседателот на Република Македонија се состои од претседател и 16 (шеснаесет) членови.

III

За претседател на Комисијата за одликувања и признања на Претседателот на Република Македонија се именува:

- проф. д-р БИЉАНА АНГЕЛОВА.
- За членови на Комисијата се именуваат:
- академик ТОМЕ БОШЕВСКИ,
- проф. д-р НИКОЛА СМИЛКОВ,
- проф. д-р БРАНИСЛАВ САРКАЊАЦ,
- проф. д-р СЕНА АРИФ,
- проф. д-р ЗАМИР ДИКА,
- проф. д-р АЛЕКСАНДАР ШИКОЛЕ,
- проф. д-р ДАЛИБОР ЈОВАНОВСКИ,
- м-р ЗЛАТКО СТЕФКОВСКИ,
- м-р ЈОВАН ЈОНОВСКИ,
- АРТИМ ШАКИРИ,
- ИНДИРА КАСТРАТОВИЌ,
- МИКИ ЈОВАНОВСКИ,
- ЗЛАТКО КАЛЕНИКОВ,
- БРАТИСЛАВ ДИМИТРОВ,
- генерал потполковник ГОРАНЧО КОТЕСКИ и
- АДРИАНА БЕКИР.

IV

Со донесувањето на оваа одлука престануваат да важат одлуките бр. 07-1011 од 06.11.2009 година и бр. 07-270/1 од 10.02.2012 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07- 316/1
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2776.

Врз основа на член 54–а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – моторно возило, со следните карактеристики:

Вид: патничко
Марка: VOLKSWAGEN VENTO CL 1.9 D
Број на шасија: WVWZZZ1HZPW589042
Регистарски број: ST-399-RH
Година на производство: 1993

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на Македонија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4236/1
23 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2777.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИОТ ДРАМСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Заради обезбедување на подобри и посовремени инфраструктурни услови за остварување на драмската дејност на НУ Драмски театар од Скопје, врз основа на проектната документација за изградба на објектот и Физибилити студијата за оправданост на доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство на Министерството за култура бр. 47-1624/95 од 19.12.2013 година, а во согласност со стратешките приоритети и приоритетни цели на Владата на Република Македонија и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015 година, се утврдува потребата од повторно започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје.

Член 2

Образложение за оправданоста

Врз основа на параметрите од физибилити студијата, оправданоста за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградбата на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје, е финансиската придобивка на Република Македонија како јавен партнер, во износ од 8,3 милиони евра што претставува разлика од инвестициската вредност доколку јавниот партнер самостојно ја финансира изградбата на објектот наменет за театар и инвестициската вредност доколку јавниот партнер ја реализира изградбата на објектот преку предложениот моделот на јавно приватно партнерство.

Согласно предмер пресметките на основниот проект и физибилити студијата вкупната вредност на театарот без гаражен простор и деловен објект изнесува 25.400.499,00 евра. Ова претставува проценета инвестициска вредност доколку јавниот партнер одлучи самостојно да го изгради објектот наменет само за театар, додека при реализација на проектот по пат на јавно приватно партнерство, инвестицијата на јавниот партнери изнесувала 17.084.265,00 евра (од кои 11.084.000,00 евра за внатрешно уредување и опремување и 6.000.000,00 евра за кофинансирање распределени во пет годишни транши од по 1.200.000,00 евра, почнувајќи од 2015 година). Со ваквата реализација на проектот јавниот партнер остварува заштеда од 8.316.234,00 евра. Заштедата би можела да биде и повисока доколку при селекцијата за избор на приватен партнер се јави субјект кој ќе побара помал износ на кофинансирање од страна на јавниот партнер од максимално утврдениот износ, како и доколку при набавката на внатрешното уредување и опремување на театарот се добијат понуди пониски од проценетите.

Член 3

Образложение за основот за идентификување на видот на договорот

Со воспоставувањето на јавно приватното партнерство, приватниот партнер ќе ја преземе обврската да обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за давање на јавна услуга од областа на културата, преку изградба на објект на јавна инфраструктура (изградба на современ театарски објект), до фаза на затворена карбина со фасада, предвидените инсталации и партерно уредување. Во замена за преземената обврска на приватниот партнер ќе му се додели во сопственост дел од објектот наменет за комерцијални активности согласно проектната и урбанистичката планска документација и паричен надомест како кофинансирање кој како максимален износ се определува на 6.000.000,00 евра во денарска против вредност.

Член 4

Цели

Со воспоставувањето на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје ќе се постигнат следниве цели:

- обезбедување на современи услови за остварување и унапредување на драмската дејност во Националната установа Драмски театар – Скопје,

- зголемување на можностите за создавање на современи и традиционални драмски дела и нивно презентирање на широката јавност,

- подигнување на свеста и нивото на театарската култура на широката јавност и

- поголема достапност на драмските дела.

Член 5

Предмет на јавно приватно партнерство

Предмет на јавно приватно партнерство е изградбата на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје, како инфраструктурен повеќеенаменски објект според модел-сценариото од физибилити студијата, Изградба – Сопственост - Трансфер (изградба на целокупниот објект од страна на приватниот партнер без внатрешно уредување и опремување на театарот, со кофинансирање од страна на јавниот партнер).

Основните услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство се:

- доработка на проектната документација за делот од објектот кој се однесува за приватниот партнер согласно постоечката проектна документација и предвидените намени од урбанистичката документација,

- обезбедување на одобрение за градење од надлежниот орган во рок од најмногу шест месеци од денот на доделувањето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство,

- изградба на објектот во рок од најмногу три години од денот на обезбедување на одобрение за градење.

- стручениот надзор за изградбата на објектот да биде обезбеден од страна на приватниот партнер, а јавниот партнер да врши надзор на реализацијата на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

- обезбедување на банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на работите во износ од 5% од проценетата инвестициска вредност која треба да ја вложи приватниот партнер.

- да се приложи доказ дека има на располагање или има пристап до финансиски средства потребни за реализација на изградбата на новиот објект.

Член 6

Вид на постапка од Законот за јавните набавки

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградбата на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје, ќе се спроведе како меѓународна отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка за изведување на работи, согласно Законот за јавните набавки.

Член 7

Начин и рок за спроведување на постапка

За спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградбата на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за култура, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе формира посебна Комисија.

Комисијата од став 1 на овој член, најдоцна во рок од десет дена од денот на нејзиното формирање, ќе ја подготви тендерската документација заедно со нацрт договорот и јавниот повик и ќе ја достави на одобрување до Владата на Република Македонија.

Комисијата од став 1 на овој член, јавниот повик ќе го објави согласно Законот за јавните набавки во рок од три дена од одобрувањето на тендерската документација од страна на Владата на Република Македонија.

Постапката ќе се спроведе најмногу во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 8

Висина на надоместок за издавање на тендерска документација

За издавањето на тендерската документација не се наплаќа паричен надоместок.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4298/1
23 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2778.

Врз основа на член 135 став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12 и 42/14), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА ПОЛИЦИСКИ ВОЗДУХОПЛОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персонал во воздухопловство за полициски воздухоплови.

Член 2

Во регистарот на персонал во воздухопловство за полициски воздухоплови (во натамошниот текст: регистар) се впишуваат податоци за персоналот за кој Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерство) има издадено дозвола за член на летачки екипаж на полициски хеликоптер или полициски авион, дозвола за одржување на полициски воздухоплов и дозвола за пилот на полициски воздухоплов без екипаж со впишани овластувања.

Член 3

Регистарот се состои од главна книга за евиденција (во натамошниот текст: главна книга) одделно за секој вид на персонал и од воздухопловно досие за персоналот.

Член 4

Главната книга е во А4 формат на хартија во бела боја во која се впишуваат следните податоци:

- реден број;
- број на досие;
- презиме, татково име и име;
- број на дозвола;
- вид на дозвола;
- датум на издавање на дозволата;
- потпис и
- забелешка.

Формата и содржината на главната книга се дадени на Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

За секое лице впишано во главната книга, Министерството води воздухопловно досие.

Воздухопловното досие се состои од повеќе делови и тоа:

1. Лист за евиденција кој е во А4 формат на хартија во бела боја и ги содржи следните податоци:

- фотографија;
- број на досие;
- лични податоци (име, татково име и презиме, датум и место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, адреса, државјанство, телефон и електронска пошта);

- податоци за дозволата и овластувањата (вид на дозвола, број на дозвола, орган што ја издава, овластувања, продолжување, односно обновување на овластување, замена, односно обнова на дозвола);

- инциденти-несреќи;

- ограничувања и

- казни.

2. Дел за дозволи, лиценци и сертификати;

3. Дел за спроведени испити;

4. Дел за лекарски уверенија и

5. Дел за забелешки.

Формата и содржината на Листот за евиденција од став 2 точка 1 на овој член се дадени на Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Во деловите на воздухопловното досие од став 2 точки 2, 3, 4 и 5 овој член се содржат документи врз основа на кои е издадена, продолжена, обновена, променета или призната соодветната дозвола.

За лицата кои поседуваат повеќе видови на дозволи, Министерството води едно воздухопловно досие.

Член 6

Регистарот се води во пишана форма и по електронски пат.

Регистарот го води надлежната организациска единица за воздухопловен менаџмент на Министерството.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-45571/1
24 јуни 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска, с.р.**

ПРИЛОГ бр. 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за внатрешни работи



РЕГИСТАР НА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА ПОЛИЦИСКИ ВОЗДУХОПЛОВИ
- ГЛАВНА КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА -

ВИД НА ДОЗВОЛА _____

ПРИЛОГ бр. 2

Фотографија

Број на досие	
---------------	--

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	
Име, татково име и презиме	
Датум и место на раѓање	
Единствен матичен број на граѓанинот	
Адреса	
Државјанство	
Телефон	
Електронска пошта	

[illegible]

[illegible]

ЗАМЕНА / ОБНОВА НА ДОЗВОЛА		
ИНЦИДЕНТИ - НЕСРЕЌИ		
ОГРАНИЧУВАЊА	ОД	ДО
КАЗНИ		

**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ**

2779.

ОБЈАВА

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Република Албанија за реципрочно признавање на возачки дозволи, склучен во Тирана, на 23 ноември 2012 година и ратификуван со Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Република Албанија за реципрочно признавање на возачки дозволи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2013), влезе во сила на 14 март 2013 година.

23 јуни 2014 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

2780.

ОБЈАВА

Договорот од Најроби за заштита на олимпискиот симбол, усвоен во Најроби, на 26 септември 1981 година и ратификуван со Закон за ратификација на Договорот од Најроби за заштита на олимпискиот симбол („Службен весник на Република Македонија“ бр. 165/2013), влегува во сила на 28 јуни 2014 година.

23 јуни 2014 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2781.

Врз основа на член 58 Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13 и 43/14), министерот за финансии донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АКЦИЗИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 106/12 и 187/13), во членот 28-а, во ставот (1) зборовите „при увоз и“ се бришат.

Член 2

Во членот 31, ставовите (5) и (6) се бришат.
Ставовите (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11).

Член 3

Во членот 34, по ставот (19) се додава нов став (20) кој гласи:

„(20) Неподигнатите контролни марки во рокот предвиден во член 37 став (10) од Законот за акцизите, се уништуваат под царински надзор.“

Член 4

Во членот 39, во ставот (8) по првата реченица се додава втора реченица која гласи: „Ако планираните количини на контролни марки за наредната година, исказани по тримесечја, значително отстапуваат од подигнатите контролни марки по тримесечја во минатата

година или доколку постои значителна разлика помеѓу планираните количини во тримесечјата за наредната година, имателот на акцизна дозвола или увозникот доставува образложение до Царинската управа.“

По ставот (19) се додаваат два нови става (20) и (21) кои гласат:

„(20) На производителот или увозникот им се признава на име оштетени контролни марки растур од 0,3 % од преземените контролни марки.

(21) Неподигнатите контролни марки во рокот предвиден во член 44 став (12) од Законот за акцизите, се уништуваат под царински надзор.“

Член 5

Во членот 41, во ставот (1) зборовите „член 9 и 52“ се заменуваат со зборовите „член 9, 42-г и 52“.

По точката 9 се додаваат две нови точки 10 и 11 кои гласат:

„10. попис на затечени залихи на тутунски добра во акцизен склад, надвор од акцизен склад и затечени залихи на подигнати контролни марки на денот на почетокот на примената на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) од Законот за акцизите.

„11. попис на затечени залихи на тутунски добра во складови и други простори на овластени дистрибутери како евиденциска обврска на денот на почетокот на примената на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) од Законот за акцизите.“

Член 6

По членот 41, се додава нов член 41-а кој гласи:

„Член 41-а

Водење на евиденции на увозникот на тутунски добра на денот на почетокот на примена на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) од Законот за акцизите

(1) За водење на евиденции на увозникот на тутунски добра на денот на почетокот на примена на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) од Законот за акцизите потребни се следните податоци:

1. попис на затечени залихи на подигнати контролни марки кај увозникот на тутунски добра на денот на почетокот на примена на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) од Законот за акцизите,

2. попис на затечени залихи на тутунски добра во складови на увозникот на тутунски добра на денот на почетокот на примена на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) од Законот за акцизите, и

3. попис на затечени залихи на тутунски добра во складови и други простори на овластени дистрибутери како евиденциска обврска на денот на почетокот на примената на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) од Законот за акцизите.“

Член 7

Обрасците „АД“, „АК-01“, „АК-02“, „АКЦ-ММ“, „АКЦ-ААП“, „АКЦ-ПА“, „АК-ТНГ“, „П-МЕА“, „Б-МЕА“, „П-ТД“ и „А-ПА“ се заменуваат со нови обрасци „АД“, „АК-01“, „АК-02“, „АКЦ-ММ“, „АКЦ-ААП“, „АКЦ-ПА“, „АК-ТНГ“, „П-МЕА“, „Б-МЕА“, „П-ТД“, „Б-ТД“ и „А-ПА“ кои се составен дел од овој правилник.

Член 8

Образецот „А1-ММ“ се брише.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2014 година.

Бр. 20-20245/4
30 јуни 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

Република Македонија
Министерство за финансии

Образец: А-ПА

БАРАЊЕ

за остварување на ослободување од акциза при пуштање во акцизно правен слободен промет на патнички автомобили за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатор

Број: _____

Датум: _____

Име на проектот:	
Број на проектот под кој е регистриран во Владата на Република Македонија:	
Даночен број на проектот:	
Име и адреса на странскиот донатор:	
Име на субјектот задолжен за реализација на проектот (имплементатор):	
Лице за контакт, e-mail и телефонски број во Република Македонија:	
Име и адреса на субјектот преку кој се врши пуштање во акцизно правен слободен промет:	
Даночен број на субјектот преку кој се врши пуштање во акцизно правен слободен промет:	

За остварување на ослободување од акциза при пуштање во акцизно правен слободен промет на патнички автомобили, согласно член 51-в ставови (1) и (2) од Законот за акцизите (Службен весник на РМ бр.32/01 до 43/14) кои се употребуваат за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатор бараме Министерството за финансии да издаде потврда за остварување на ослободувањето од акциза за потребите на проектот за следните патнички автомобили:

Реден број	Опис на патничкиот автомобил (марка, вид, тип, број на шасија)	Тарифна ознака	Количина	Вредност на патнички автомобил во денари
1	2	3	4	5
ВКУПНО:				

Вкупната вредност на патничкиот/те автомобили за кој/и се бара ослободување според документот од испорачателот е во износ од _____ изразена во денари.

Име и функција на овластено лице за проектот

Потпис на овластено лице

Печат на проектот



ЦАРИНСКА УПРАВА

АД

1	1. Испраќач ☐	2. Број на испраќачот	3. Референтен број
	7. Примател 7а. Податоци за испраќањето	4. Број на примателот	5. Број на фактура
		6. Датум на испраќање	
		8. Надлежен орган	
	9. Превозник	10. Гаранција	
1	11. Други податоци за превозот	12. Број и година/испраќач	13. Број и година/примател
	14. Царински орган		
1	15. Место на испраќање	16. Датум на испраќање	17. Времетраење на превозот
	18а. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19а. Тарифна ознака	
		20а. Количина	21а. Бруто маса (кг)
22а. Нето маса (кг)			
18б. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19б. Тарифна ознака		
	20б. Количина	21б. Бруто маса (кг)	
	22б. Нето маса (кг)		
18в. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19в. Тарифна ознака		
	20в. Количина	21в. Бруто маса (кг)	
	22в. Нето маса (кг)		
23. Документи			
А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА		24. Потпис на одговорно лице	
		Место и датум Име и презиме, и потпис на одговорно лице	

ЦАРИНСКА УПРАВА		АД	
2 ПРИМЕРОК ЗА ПРИМАТЕЛ/ЦАРИНСКИ ОРГАН-ИЗВОЗ	1. Испраќач ☐	2. Број на испраќачот	3. Референтен број
		4. Број на примателот	5. Број на фактура
		6. Датум на испраќање	
	7. Примател	8. Надлежен орган	
	7а. Податоци за испраќањето	10. Гаранција	
	9. Превозник	12. Број и година/испраќач	13. Број и година/примател
	11. Други податоци за превозот	14. Царински орган	
	15. Место на испраќање	16. Датум на испраќање	17. Времетраење на превозот
	18а. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19а. Тарифна ознака	
		20а. Количина	21а. Бруто маса (кг) 22а. Нето маса (кг)
18б. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19б. Тарифна ознака		
	20б. Количина	21б. Бруто маса (кг) 22б. Нето маса (кг)	
18в. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19в. Тарифна ознака		
	20в. Количина	21в. Бруто маса (кг) 22в. Нето маса (кг)	
23. Документи			
А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА		24. Потпис на одговорно лице	
		Место и датум	
		Име и презиме, и потпис на одговорно лице	

Б. ПОЕДИНОСТИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Нова адреса за испраќање

Надлежен орган наведен во рубрика 8
треба неодложно да се извести

Име и презиме на одговорно лице

Потпис на одговорно лице

Место и датум

В. ПОТВРДА НА ПРИЕМ

Број _____ Датум _____ Име и презиме на одговорно лице _____

Потпис на одговорно лице _____

Кусок:

Опис на доброто

Количина

Вa. ПОТВРДА ЗА ИСПРАЌАЊЕТО

Број _____ Датум _____ Име и презиме на одговорно лице _____

Потпис на одговорно лице _____

А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН

ЦАРИНСКА УПРАВА		АД	
3 ПРИМЕРОК ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРИЕМ	1. Испраќач ☐	2. Број на испраќачот	3. Референтен број
	7. Примател 7а. Податоци за испраќањето	4. Број на примателот	5. Број на фактура
		6. Датум на испраќање	
	9. Превозник	8. Надлежен орган	
	11. Други податоци за превозот	10. Гаранција	
		12. Број и година/испраќач	13. Број и година/примател
3	15. Место на испраќање	16. Датум на испраќање	17. Времетраење на превозот
18а. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19а. Тарифна ознака		
18б. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	20а. Количина	21а. Бруто маса (кг)	
		22а. Нето маса (кг)	
18в. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19б. Тарифна ознака		
	20б. Количина	21б. Бруто маса (кг)	
		22б. Нето маса (кг)	
23. Документи			
А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА		24. Потпис на одговорно лице	
		Место и датум	
		Име и презиме, и потпис на одговорно лице	

Б. ПОЕДИНОСТИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Нова адреса за испраќање

Надлежен орган наведен во рубрика 8
треба неопходно да се извести

Име и презиме на одговорно лице

Потпис на одговорно лице

Место и датум

В. ПОТВРДА НА ПРИЕМ

Број _____ Датум _____ Име и презиме на одговорно лице _____

Потпис на одговорно лице _____

Кусок:

Опис на доброто

Количина

Вa. ПОТВРДА ЗА ИСПРАЌАЊЕТО

Број _____ Датум _____ Име и презиме на одговорно лице _____

Потпис на одговорно лице _____

А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН

ЦАРИНСКА УПРАВА		АД	
4	1. Испраќач ☐	2. Број на испраќачот	3. Референтен број
	7. Примател	4. Број на примателот	5. Број на фактура
		6. Датум на испраќање	
	7а. Податоци за испраќањето	8. Надлежен орган	
9. Превозник	10. Гаранција		
	12. Број и година/испраќач	13. Број и година/примател	
11. Други податоци за превозот	14. Царински орган		
4	15. Место на испраќање	16. Датум на испраќање	17. Времетраење на превозот
18а. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19а. Тарифна ознака		
	20а. Количина	21а. Бруто маса (кг)	
	22а. Нето маса (кг)		
18б. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19б. Тарифна ознака		
	20б. Количина	21б. Бруто маса (кг)	
	22б. Нето маса (кг)		
18в. Пакување, ознаки и број на пакување, трговски назив на добрата	19в. Тарифна ознака		
	20в. Количина	21в. Бруто маса (кг)	
	22в. Нето маса (кг)		
23. Документи			
А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА		24. Потпис на одговорно лице	
		Место и датум	
		Име и презиме, и потпис на одговорно лице	

Б. ПОЕДИНОСТИ ЗА ТРАНСПОРТОТ		Надлежен орган наведен во рубрика 8 треба неопложно да се извести	
Нова адреса за испраќање			
Име и презиме на одговорно лице		Потпис на одговорно лице	
Место и датум			
В. ПОТВРДА НА ПРИЕМ			
Број	Датум	Име и презиме на одговорно лице	
		Потпис на одговорно лице	
Кусок:	Опис на доброто	Количина	
Вa. ПОТВРДА ЗА ИСПРАЌАЊЕТО			
Број	Датум	Име и презиме на одговорно лице	
		Потпис на одговорно лице	
А. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН			

АД

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- РУБРИКА 1. ИСПРАКАЧ:** Се запишува назив и адреса (име, презиме и адреса на живеење за физичко лице) на испраќачот (имател на акцизна дозвола). За акцизните добра кои по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 2. БРОЈ НА ИСПРАКАЧОТ:** Се запишува единствениот даночен број (ЕДБ) на правното лице-испраќач, односно единствениот матичен број (ЕМБГ) на физичкото лице-испраќач. За акцизните добра кои по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 3. РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ:** Се запишува број кој ја идентификува пратката кај испраќачот (на пример, број на испратницата).
- РУБРИКА 4. БРОЈ НА ПРИМАТЕЛОТ:** Се запишува единствениот даночен број (ЕДБ) на правното лице-примател, односно единствениот матичен број (ЕМБГ) на физичкото лице-примател. За доброта што се извезуваат, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 5. БРОЈ НА ФАКТУРАТА:** Се запишува бројот на фактурата за акцизните добра. Доколку за акцизните добра се уште не е издадена фактура, се наведува бројот на испратницата или бројот на друг транспортен документ.
- РУБРИКА 6. ДАТУМ НА ФАКТУРАТА:** Се запишува датумот на фактурата за акцизните добра, односно датумот на другиот документ запишан во рубриката 5.
- РУБРИКА 7. ПРИМАТЕЛ:** Се запишува назив и адреса (име, презиме и адреса на живеење за физичко лице) на примателот (имател на акцизна дозвола или акцизно одобрение). За доброта што се извезуваат, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 7а. ПОДАТОЦИ ЗА ИСПРАКАЊЕТО:** Се запишува вистинското место на доставување, во случај акцизните добра да не се доставуваат на адресата запишана во рубриката 7. За доброта што се извезуваат, во оваа рубрика се запишува "ИЗВОЗ ОД МАКЕДОНИЈА" и се запишува местото каде стоките треба да се стават под царински надзор (местото на царинската испостава за извозно царинење).
- РУБРИКА 8. НАДЛЕЖЕН ОРГАН:** Се запишува царинскиот орган надлежен за оверување на акцизниот документ. За доброта што се извезуваат, во оваа рубрика се пополнува називот на царинскиот орган на кој треба да му се достави листот со број 4 од акцизниот документ.
- РУБРИКА 9. ПРЕВОЗНИК:** Се запишува називот, адреса и единствениот даночен број на лицето (доколку е со седиште во Р.Македонија) одговорно за организација на првиот превоз. Ако податокот кој што треба да се запише во оваа рубрика е идентичен со податокот запишан во рубрика 1, односно со податокот запишан во рубрика 7 за доброта кои по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 10. ГАРАНЦИЈА:** Се запишува називот, адресата и единствениот даночен број на лицето кое поднело инструмент за обезбедување на акцизата (гаранција) и бројот и рокот на важење на инструментот за обезбедување на акцизата (гаранцијата). Лицето што се запишува во оваа рубрика мора да е: "испраќач", "превозник" или "примател".
- РУБРИКА 11. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ:** Се запишува дополнителни информации и тоа:
- називот, адреса и единствениот даночен број на лицата (доколку се со седиште во Р. Македонија) одговорно за организација на следни превози
- вид на превозно средство
- регистарски број на превозно средство и име на државата каде Превозното средство е регистрирано.
- РУБРИКА 12. БРОЈ И ГОДИНА/ИСПРАКАЧ:** Се запишува бројот и годината на издавањето на акцизната дозвола на испраќачот, наведен во рубрика 1. За акцизните добра кои по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 13. БРОЈ И ГОДИНА/ ПРИМАТЕЛ:** Се запишува бројот и годината на издавањето на акцизната дозвола/акцизно одобрение на примателот, наведен во рубрика 7. За доброта што се извезуваат, оваа рубрика не се пополнува.
- РУБРИКА 14. ЦАРИНСКИ ОРГАН:** Оваа рубрика се пополнува во случај кога акцизните добра се извезуваат, односно кога доброта по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг. Во оваа рубрика се запишува шифрата и името на царинската испостава.
- РУБРИКА 15. МЕСТО НА ИСПРАКАЊЕ:** Се запишува местото од каде стоките се испраќаат. За акцизните добра кои по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, во оваа рубрика се запишува местото каде доброта го напуштиле царинскиот надзор (местото на царинската испостава каде е извршено увозно царинење).
- РУБРИКА 16. ДАТУМ НА ИСПРАКАЊЕ:** Се запишува датумот и часот кога доброта го напуштаат акцизниот склад, односно датумот и часот на царинската декларација со која доброта го напуштаат царинскиот надзор.
- РУБРИКА 17. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕВОЗОТ:** Се запишува вообичаено потребно време за превозот во зависност од видот на превозното средство и оддалеченоста.
- РУБРИКА 18а. ПАКУВАЊЕ, ОПИС НА ДОБРАТА: ОЗНАКИ И БРОЈ НА НАДВОРЕШНИТЕ ПАКУВАЊА (на пример, КОНТЕЈНЕРИ), БРОЈОТ НА ВНАТРЕШНИ ПАКУВАЊА (на пример, КАРТОНСКИ КУТИИ), ТРГОВСКИ НАЗИВ НА ДОБРАТА:** Се запишуваат ознаките и бројот на сите надворешни пакувања (контејнери); ознаките, бројот и видот на внатрешните пакувања (на пример, картонски кутии, гајби и слично) или други соодветни ознаки кои обезбедуваат препознавање на пратката.

Се запишува и вообичаен трговски назив на акцизните добра, што овозможува правилно утврдување на тарифната ознака од Номенклатурата на Законот на царинската тарифа. Наведениот назив мора да содржи физички податоци (големина, запремина, маса и слично), карактеристики или хемиски називи, ако таквите податоци влијаат на распоредување на акцизните добра во Номенклатурата на Законот за царинска тарифа.

Називот на доброта може да се продолжи на посебен лист хартија или да се употреби пакин-листа.

Кај алкохолот и алкохолните пијалоци, со исклучок на пивото, се наведува волуменскиот процент на алкохол на температура од 20°C.

Кај пивото се наведува или степен на екстракт или содржината на алкохол на 20°C или двете.

Кај минералните масла се наведува густината при 15°C.

- РУБРИКА 19а. ТАРИФНА ОЗНАКА:** Се запишува десетоцифрената тарифна ознака од Номенклатурата на Законот на царинската тарифа за доброта наведени во рубриката 18а.
- РУБРИКА 20а. КОЛИЧИНА:** Се запишува:
- број на парчиња изразени во 1000 парчиња во цигарфе
- број на пури или цигарилоси
- нето тежина за тутун за пушење како фино сечкан тутун и тутун за Пушење како тутун за пулиња
- литри производ до второ децимално место при 20°C (за алкохол и алкохолни пијалоци)
- литри на 15°C (за минерални масла со исклучок на тешки масла).
- РУБРИКА 21а. БРУТО МАСА (КГ):** Се запишува бруто масата за пратката.
- РУБРИКА 22а. НЕТО МАСА (КГ):** Се запишува масата на акцизните добра без амбалажа, со исклучок на цигарите.
- Рубриците од 18б до 22в се пополнуваат ако постои друг назив на доброта од оној наведен во рубриците од 18а до 22а.
- Неискористените полиња од (10б до 22в) треба да се прецртаат, така што во нив не ќе можат да се допишуваат податоци.
- РУБРИКА 23. ДОКУМЕНТИ:** Се запишуваат одредени документи, потврди, одобренија ако се бараат од надлежниот орган.
- РУБРИКА 24. ПОТПИС НА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:** Се запишува местото и датумот на поднесување на пополниот акцизен документ, име презиме и потпис на одговорното лице кај испраќачот, односно примателот кога доброта по престанок на царинскиот надзор се транспортираат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг или друго лице овластено од испраќачот/примателот.
- РУБРИКА АА. КОНТРОЛНА ЗАБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН:** Надлежниот орган ги евидентира забележките од контролата. Доколку недостасава место, забележката може да се продолжи на задната страна на акцизниот документ. На сите забелешки се внесува датум, место и потпис од надлежниот службеник.
- Ако доброта се извезуваат во горниот десен агол на листот со реден број 2 царинскиот орган на извозно царинење наведува:
- бројот и датумот на царинската декларација со која доброта наведени во акцизниот документ се ставени под царински надзор,
- потпис и факсимил на царинскиот работник и
- службен печат на царинскиот орган.
- Ако доброта по престанок на царински надзор се транспортираат во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг во горниот десен агол на листот со реден број 1, 2, 3 и 4 царинскиот орган на увозно царинење:
- бројот и датумот на царинската декларација со која доброта наведени во Акцизниот документ го напуштаат царинскиот надзор,
- потпис и факсимил на царинскиот работник, и
- службен печат на царинскиот орган.
- РУБРИКА Б. ПОЕДИНОСТИ ЗА ТРАНСПОРТОТ:** Доколку за време на транспортот се смени местото на испраќањето, испраќачот или примателот (во случај на транспорт на доброта во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг по престанок на царинскиот надзор) или од нив овластено лице треба да ја внесат новата адреса на испраќањето. Испраќачот/примателот или од нив овластено лице е должно за промената да ја извести надлежната служба.
- РУБРИКА В. ПОТВРДА НА ПРИЕМ:** Оваа рубрика ја пополнува примателот на доброта, освен во случај на извоз на добра кога оваа рубрика ја пополнува царинскиот орган каде стоката се става под царински надзор (царински орган на извозно царинење).
- Примателот на доброта на листот со реден број 2, 3 и 4 наведува
- местото, бројот и датумот на прием
- име презиме и потпис на одговорното лице кај примателот
- податоци за кусок на доброта ако постои при приемот на доброта. Царинскиот орган на извозно царинење на листот со реден брр3 и 4 наведува:
- бројот и датумот на царинската декларација со која доброта наведени во акцизниот документ се ставени под царински надзор
- потпис и факсимил на царинскиот работник
- службен печат на царинскиот орган и
- податоци за кусок на доброта ако постои при ставање на доброта под Царински надзор.
- РУБРИКА ВА. ПОТВРДА НА ИСПРАКАЊЕТО:** Оваа рубрика ја пополнува царинскиот орган наведен во рубрика 8 на листот со реден брр3 и 4.
- Во оваа рубрика се наведува:
- бројот и датумот на евидентирањето на акцизниот документ
- име, презиме и потпис на одговорно лице и
- службен печат на надлежниот царински орган.
- Ако доброта се извезуваат оваа рубрика не се пополнува.

АК-01



Пополнува Царинска Управа

Датум и број
на прием

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ АКЦИЗНА ДОЗВОЛА

1 Даночен обврзник

ЕДБ на обврзникот 1.1

Скратен назив - фирма 1.2

Адреса на седиште 1.3

број		
поштенски број	населено место	општина
телефон	телефакс	

2 Податоци за акцизниот склад

Ред. бр.	Адреса-улица број место и општина (2.1)	Пр. (2.2) ПСИ (2.3)	Одговорно лице за потпишување на акцизни документи (2.4) ЕМБГ/име, татково име и презиме	Потпис	о/з (2.5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

3 Видови на акцизни добра

Ред. бр.	Вид (3.1)	Тарифна ознака (3.2)	Количина (3.3)	Един. мерка (3.4)	Пр (3.5)	ПСИ (3.6)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

АК-01

4 Одговорни лица

			Потпис
Лице одговорно за работењето на акцизниот склад	- ЕМБГ	4.1	
	- Име и презиме		
Полномошник	- ЕМБГ	4.2	
	- Име и презиме		

5 Прилози

☐ Нацрт на акцизен склад, скица на околина и технички опис на просториите за _____ складови	☐ Одобрение од надлежен орган за стандардизација и метрологија за мерните уреди кои се користат во акцизниот склад за _____ мерни уреди
☐ Решение за минимални технички услови кои треба да ги исполнува акцизниот склад (Министерство за економија)	☐ Извод од регистрацијата при надлежниот регистарски орган
☐ Решение за минимални хигиено - санитарни услови на акцизниот склад (Министерство за здравство)	☐ Изјава од барателот дека кон него не е отпочната постапка на стечај или ликвидација
☐ Решение за исполнети мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа на акцизниот склад (Министерство за труд и социјална политика)	☐ Уверение од надлежен суд дека против барателот или одговорното лице не се води кривична постапка
☐ Природа и опис на поединечни производни постапки	☐ Уверение од надлежен суд дека против барателот или одговорното лице не е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност
☐ Природа и опис на транспортни постапки и видови пакувања	☐ Изјава за испорачаните количини на акцизни добра по видови во претходната календарска година

Потврдувам дека податоците наведени во ова Барање се точни и целосни

Датум на поднесување	д д м м г г г г
Потпис	

Датум на обработка	д д м м г г г г	Пополнувач Царинска Управа
Потпис на обработувачот		
Забелешка		

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- Впишете го Вашиот Единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи.
 - Наведете го називот (фирмата) што вообичаено ја користите во секојдневното работење.
 - Наведете ја адресата на вистинското седиште за контакт (локацијата на која претежно ја вршите дејноста).
На оваа адреса Царинската Управа ќе Ви доставува пријави, решенија, известувања и др.
НАПОМЕНА: Непочиноста на овој податок може да предизвика Ваше ненавремено информирање и други последици по Вашето работење.
- Доколку имате повеќе од 6 акцизни складови, приложете дополнителен список со бараните податоци. За секој акцизен склад наведете
- Адреса (улица, број, населено место и општина).
 - Пр - Означете со "х" ако складот се користи за производство на акцизни добра (во првиот ред).
 - ПСИ - Означете со "х" ако складот се користи за примање, складирање и испраќање на акцизни добра (во вториот ред).
 - Единствен матичен број на граѓанин, име, татково име и презиме и потпис на лицето одговорно за потпишување на акцизните документи за тој склад.
 - о/з - Означете со "о" ако складот е отворен, односно со "з" ако складот е затворен извршете негово одјавување.
- Доколку барате дозвола за повеќе од 10 видови акцизни добра, приложете дополнителен список со бараните податоци. За сите видови акцизни добра за кои се бара акцизна дозвола наведете:
- Вид на акцизното добро.
 - Тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа.
 - Планирана количина за производство или складирање.
 - Единица мерка во која е изразена количината - литри (л), килограми (кг), парчиња (парч).
 - Пр - означете со "х" ако барате дозвола за производство на акцизното добро.
 - ПСИ - означете со "х" ако барате дозвола за прием, складирање и испраќање на акцизното добро.
- За одговорните лица наведете:
- Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на лицето одговорно за работењето на акцизните складови.
 - Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на полномошникот на лицето одговорно за работењето на акцизните складови.

Задолжително приложете ги сите документи наведени во рубриката "Прилози" и означете со "х" пред називот на секој документ што го приложувате. Треба да приложите соодветен број нацрти, скици на околината и технички опис на просториите за сите складови, како и соодветен број одобренија од надлежниот орган за стандардизација и метрологија за сите мерни уреди кои ги користите во складот. Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето.

АК-02



Пополнува Царинска Управа

Датум и број
на прием

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА АКЦИЗНО ПОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ

1 Даночен обврзник

ЕДБ на обврзникот 1.1
Скратен назив - фирма 1.2
Адреса на седиште 1.3

број		
поштенски број	населено место	општина
телефон	телефакс	

2 Податоци за деловните простории во кои се сместуваат акцизно повластените добра

Ред. бр.	Адреса - улица, број, место и општина (2.1)	Пр (2.2)	Скл (2.3)	о/з (2.4)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

3 Видови на акцизни добра

Ред. бр.	Вид (3.1)	Тарифна ознака (3.2)	Количина (3.3)	Един. мерка (3.4)	Пр (3.5)	ПСИ (3.6)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

АК-02

4 Одговорни лица

			Потпис
Лице одговорно за користење на акцизно-повластените добра	- ЕМБГ	4.1	
	- Име и презиме		
Полномошник	- ЕМБГ	4.2	
	- Име и презиме		

5 Прилози

☐ Извод од регистрацијата при надлежниот регистарски орган	☐ Природа и опис на поединечни производни постапки
☐ Изјава од барателот дека кон него не е отпочната постапка на стечај или ликвидација	☐ Опис на просториите во кои ќе бидат сместени акцизно-повластените добра
☐ Одобрение од надлежниот орган за стандардизација и метрологија за мерните уреди кои се користат	☐ Податоци за мерните уреди за утврдување на количините на акцизни добра (произведени, складирани, употребени)

Потврдувам дека податоците наведени во ова Барање се точни и целосни

Датум на поднесување

Потпис

Датум на обработка

Пополнува Царинска Управа

Потпис на обработувачот

Забелешка

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- 1.1 Впишете го Вашиот Единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи.
- 1.2 Наведете го називот (фирмата) што вообичаено ја користите во секојдневното работење.
- 1.3 Наведете ја адресата на вистинското седиште за контакт (локацијата на која претежно ја вршите дејноста).
На оваа адреса Царинската Управа ќе Ви доставува пријави, решенија, известувања и др.
НАПОМЕНА: Неточноста на овој податок може да предизвика Ваше ненавременно информирање и други последици по Вашето работење.
- Доколку имате повеќе од 10 деловни простории на различни локации во кои ќе сместувате акцизно-повластени добра, приложете дополнителен список со бараните податоци. За секоја деловна просторија во која ќе сместувате акцизно-повластени добра наведете:
 - 2.1 Адреса (улица, број, населено место и општина).
 - 2.2 Пр - Означете со "х" ако просториите се производствени.
 - 2.3 Скл - Означете со "х" ако просториите се складишни
 - 2.4 о/з - Означете со "о" ако просториите се користат, односно со "з" ако просториите повеќе не се користат за складирање на акцизно-повластени добра и ги одјавувате.
- Доколку барате одобрение за акцизно-повластено користење за повеќе од 10 видови акцизни добра, приложете дополнителен список со бараните податоци. За сите видови акцизни добра за кои се бара одобрение за акцизно-повластено користење наведете:
 - 3.1 Вид на акцизното добро.
 - 3.2 Тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа.
 - 3.3 Планирана количина за производство или складирање.
 - 3.4 Единица мерка во која е изразена количината - литри (л), килограми (кг), парчиња (парч).
 - 3.5 Пр - означете со "х" ако барате одобрение за производство на акцизното добро.
 - 3.6 ПСИ - означете со "х" ако барате одобрение за складирање на акцизното добро.
- За одговорните лица наведете:
 - 4.1 Единствен матичен број на граѓанин, татково име и презиме и потпис на лицето одговорно за користењето на акцизно-повластените добра.
 - 4.2 Единствен матичен број на граѓанин, татково име и презиме и потпис на полномошникот на лицето одговорно за користењето на акцизно-повластените добра.

Задолжително приложете ги сите документи наведени во рубриката "Прилози" и означете со "х" пред називот на секој документ што го приложувате. Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето.

АК-ТНГ



Пополнува Царинска управа

Датум и број
на прием

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АКЦИЗА ЗА ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС

1 Даночен обврзник

ЕДБ на обврзникот

1.1

Скратен назив - фирма

1.2

Адреса на седиште

1.3

број

поштенски број

населено место

општина

телефон

телефакс

2 Податоци за деловните простори за производство каде се користи течниот нафтен гас

Ред. бр.	Адреса-улица, број, место и општина (2.1)	П.Г (2.2)	ДММПГ (2.3)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

3 Податоци за враќање на акцизата

Ред. бр.	Период од до (3.1)	Потрошена количина во кг како ПГ (3.2)	Потрошена количина во КГ како ДММПГ (3.3)	Вкупно потрошена количина во кг (3.4)	Бр. на ф-ра за набавен ТНГ (3.5)	Број на ЕЦД за увезен ТНГ (3.6)	Датум на ра ЕЦД (3.7)	Пресметена акциза за потр.ТНГ (3.8)	80% акциза за враќање (3.9)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
Вкупно:									

АК-ТНГ

4 Одговорни лица

Одговорно лице	ЕМБГ	4.1	Потпис
Име и презиме			
Полномошник	ЕМБГ	4.2	
Име и презиме			

5 Прилози

☐ Потпис од судскиот или друг регистар од кој може да се види дејноста	☐ Изјава согласно член 31-а став 1 точка 6 од правилник
☐ Изјава на одговорното лице согласно член 31-а став 1 точка 3 или согласно член 31-а став 1 точка 4 од Правилникот	☐ Подетален опис на дејност за која се користи течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво во индустријата
☐ Фактура за набавен течен нафтен гас	☐ Доказ за оправданост за враќање на акцизата од евиденцијата на барателот
☐ Царинска декларација за увозен течен нафтен гас	

Потврдувам дека податоците наведени во ова Барање се точни и целосни

Датум на поднесување

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
---	---	---	---	---	---	---	---

Потпис

--

Датум на обработка

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
---	---	---	---	---	---	---	---

Пополнува Царински управа

Потпис на обработувачот

--

Забелешка

--

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- 1.1 Впишете го Вашиот Единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи
- 1.2 Наведете го скратениот назив на фирмата
- 1.3

Наведете ја адресата на вистинско седиште за контакт (локација на која претежно ја вршите дејноста). На ова адреса Царинската управа ќе Ви доставува решенија, известувања и др. НАПОМЕНА: Неточноста на овој податок може да предизвика ваше ненавременно информирање и други последици по Вашето работење

- 2.1 Впишете ја адресата (улица, број, населено место и општина) каде се користи течниот нафтен гас во процесот на производство.
- 2.2 П.Г.- озбачете со "х" ако течниот нафтен гас е користен како погонско гориво
- 2.3 ДММПГ-озбачете со "х" ако течниот нафтен гас е користено како додаток на друго минерално масло како погонско гориво
- 3.1 Впишете го временскиот период (пр.15.07-30.07.2011) за која барате враќање на акциза за употребениот течен нафтен гас.
- 3.2 Впишете ја употребената количина на течен нафтен гас во килограми (кг) на ТНГ како погонско гориво.
- 3.3 Впишете ја употребената количина на течен нафтен гас во килограми (кг) на ТНГ како додаток на друго минерално масло како погонско гориво.
- 3.4 Впишете ја вкупната употребена количина на течен нафтен гас во килограми (кг) како погонско гориво и како додаток на друго минерално масло како погонско гориво.
- 3.5 Впишете го бројот на фактура со која е набавен течниот нафтен гас за која барате враќање на акциза
- 3.6 Впишете го "S" бројот од царинската декларација со која е увезен течниот нафтен гас за која барате враќање на акциза
- 3.7 Впишете го датумот на на фактурата или на царинската декларација
- 3.8 Впишете го износот на пресметана акциза за потрошен течен нафтен гас
- 3.9 Впишете го износот на акцизата за враќање

За одговорни лица наведете:

- 4.1 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на одговорното лице во фирмата
 - 4.2 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на полномошникот на одговорното лице во фирмата
- Задолжително приложете ги сите документи наведени во рубрика "Прилози" и озбачете со "х" пред називот на секој документ што поприложувате. Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето.

АКЦ-ААП


АКЦИЗНА ПРИЈАВА
 за алкохол и алкохолни пијалоци
 (освен меѓупроизводи и етил алкохол)

Датум и број на прием

Даночен број

Акцизен период

Скратен назив и
адреса на вистинско
седиште за контакт

Рок на поднесување

Исправка на
акцизна пријава

Реден број [1]	Вид на алкохол или алкохолен пијалак [2]	Количина (литри) [3]	Вкупна акциза (денари) [4]	Количина ослободена од акциза (литри) [5]	Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг (литри) [6]
1.	Пиво	01			
2.	Пенливо вино	02			
3.	Вино	03			
4.	Други пенливи ферментирани пијалаци * чл. 35 ст. 4 т. 1 од ЗА	04			
5.	Други непенливи ферментирани пијалаци * чл. 35 ст. 4 т. 2 од ЗА	05			
6.	Вкупна акциза * збир од реден број 1 до 5 од колона 4	06			

ПРИЛОГ - Пресметка на акциза на пиво

Ред. бр. [1]	Вид на пиво [2]	Комерцијално пакување [3]	Количина [4]	Степен на алкохол [5]	Степен на екстракт [6]	Акциза (денари) [7]
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Вкупна количина: * реден број 1 во колона 3				Вкупна акциза: * реден број 1 во колона 4		

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

Својство

име и презиме (со печатни букви)

директор/сопственик/овластено лице

Потпис

Датум на
поднесување

Податоци за обработка

Пополнува Царинска Управа

АКЦ-ААП

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Акцизните должници кои се иматели на Акцизна дозвола, должни се да поднесат Акцизна пријава за алкохол и алкохолни пијалоци освен меѓупроизводи и етил - алкохол, за настанатиот акцизен долг за нив, за секој акцизен период во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец.

Акцизна пријава во овој рок се поднесува и тогаш кога не настанал акцизен долг за соодветниот акцизен период.

Акцизните должници согласно член 13 од Законот за акцизите, освен имателите на акцизна дозвола, за настанатиот акцизен долг за алкохол и алкохолни пијалоци освен меѓупроизводи и етил - алкохол, должни се да поднесат Акцизна пријава **веднаш**. Во овие случаи не се пополнува рубриката "Акцизен период".

Исправка на Акцизната пријава

Доколку се утврди дека неточно или нецелосно била пријавувана количина на акцизни добра (пр. за која настанала акциза, која е ослободена од акциза или која е испратена во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг), или акцизната настаната во акцизниот период, акцизниот должник е должен да изврши исправка на акцизната пријава за соодветниот акцизен период, со поднесување на нова акцизна пријава. Во тој случај, Ве молиме да го означите полето "Исправка на акцизна пријава" со внесување на знакот "X" и со наведување на акцизниот период за кој се врши исправката.

При поднесувањето на исправка на акцизната пријава, таа се пополнува повторно во целост, со тоа што износите или количините во полињата кои не се исправуваат се внесуваат повторно, а во полињата во кои се врши исправката не е дозволено да се внесуваат само разликите туку се внесува целиот исправен износ или количина.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува **поголем износ** на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, позитивната разлика се плаќа со нејзиното поднесување.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува **помал износ** на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, негативната разликата се враќа согласно Законот за даночна постапка.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "АКЦ - ААП".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и акцизниот период за кој се поднесува пријавата.

Доколку не е потребно да се пополни одредено поле, истото се остава празно. Доколку нема пополнување во ниедно поле, во колоната 4, под реден број 6 се впишува 0.

колона 3 Количина (литри)

Се внесуваат количините на алкохол и алкохолни пијалоци поделно по видови во литри наведени под редните броеви 1 - 5, за кои согласно член 13 од Законот за акцизите, настанала акциза во акцизниот период, односно веднаш. За ред. бр. 1 се внесува вкупната количина, утврдена во колона 4 од прилог - пресметката на акциза на пиво.

колона 4 Вкупна акциза (денари)

Се внесува вкупно пресметаната акциза, по поделните видови алкохол и алкохолни пијалоци наведени под редните броеви од 1 - 5, а под реден број 6 се внесува вкупно пресметаната акциза за сите видови алкохол и алкохолни пијалоци (освен меѓупроизводи и етил - алкохол), која акцизниот должник треба да ја плати за акцизниот период во која настанала, односно веднаш во моментот кога настанала. За ред. бр. 1 се внесува вкупната акциза, утврдена во колона 6 од прилог - пресметката на акциза на пиво.

колона 5 Количина ослободена од акциза (литри)

Се внесуваат количините на алкохол и алкохолни пијалоци, поделно наведени по видови под редните броеви од 1 - 5, ослободени од акциза, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период.

колона 6 Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг (литри)

Се внесуваат количините на алкохол и алкохолни пијалоци поделно по видови наведени под редните броеви од 1 - 5, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг.

прилог Пресметка на акциза на пиво

Се искажува пресметаната специфична акциза на пиво по видови на пиво според степенот на алкохол или степенот на екстракт содржан во литар пиво специфицирани по комерцијално пакување на производот.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Акцизната пријава за алкохол и алкохолни пијалоци освен меѓупроизводи и етил - алкохол ја потпишува своерачно акцизниот должник (пример: лице кое поседува одобрение за акцизно повластено користење, а го користи доброто спротивно на намената, превозник или други лица кои се акцизни должници согласно Законот за акцизите), а за имателите на акцизна дозвола лицето одговорно за работењето со акцизниот склад или неговиот помошник наведени во акцизната дозвола.

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето и потпишете ја пријавата

АКЦ - ММ



АКЦИЗНА ПРИЈАВА

за минерални масла

Датум и број на прием

Даночен број

Акцизен период

Скратен назив и адреса на

Рок на подесување

вистинско седиште за

контакт

Исправка на акцизна
пријаваРед.
бр

Вид на минерално масло

Основица

Вкупна акциза
(денари)Количина
ослободена
од акцизаКоличина во
постапка на
непостоење
на услови за
настанување
на акцизен
долг

1	2	3	4	5	6
1	Оловен моторен бензин (МБ-86)	1			
2	Оловен моторен бензин (МБ-98)	2			
3	Моторен бензин МБ-96 (премиум)	3			
4	Авионски бензин	4			
5	Безоловен моторен бензин БМБ-95	5			
6	Безоловен моторен бензин БМБ-90 (регулар)	6			
7	Безоловен моторен бензин БМБ-95 (премиум)	7			
8	Безоловен моторен бензин БМБ-91 (регулар)	8			
9	Безоловен моторен бензин БМБ-98 (супер)	9			
10	Еуросупер БС-95	10			
11	Еуросупер БС-98	11			
12	Гасно масло - погонско гориво (Д-1)	12			
13	Гасно масло - погонско гориво (Д-2)	13			
14	Гориво за дизел мотори Д (дизел)	14			
15	Гориво за дизел мотори Д-Е III (Дизел-Е III)	15			
16	Дизел гориво Еуродизел (Д-Е IV)	16			
17	Еуродизел БС (Д-Е V)	17			
18	Гасно масло - гориво за греење (ЕЛ)	18			
19	Гасно масло - гориво за греење (ЕЛ-1)	19			
20	Течен нафтен гас - погонско гориво	20			
21	Течен нафтен гас - гориво за греење	21			
22	Керозин - погонско гориво	22			
23	Керозин - гориво за греење	23			
24	Масло за ложење	24			
25	Мазут М-1 и Мазут М-2	25			
26	Мазут М-1 (М-1 НС)	26			
27	Минерални масла од чл.29	27			
28	Препарати од чл. 29	28			
29	ВКУПНО АКЦИЗА	29	0.00		

АКЦ - ММ

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам по полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Својство

директор/сопственик/овластено лице

Потпис

Датум на
поднесување

АКЦ - ПА

АКЦИЗНА ПРИЈАВА
за патнички автомобили

Даночен број

Скратен назив и
адреса на вистинско
седиште за контакт

Датум и број на прием

Акцизен период

Рок на поднесување

Исправка на
акцизна пријава

Реден број [1]	Акцизно добро [2]	Вредност на патнички автомобил во евра во денарска противвредност [3]	Количина [4]	Вкупна акциза (денари) [5]	Количина ослободена од акциза [6]	Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг [7]
1. Патнички автомобил над	0 до 3.000	01				
2. Патнички автомобил над 3.000 до 4.000	02					
3. Патнички автомобил над 4.000 до 5.000	03					
4. Патнички автомобил над 5.000 до 6.000	04					
5. Патнички автомобил над 6.000 до 8.500	05					
6. Патнички автомобил над 8.500 до 12.000	06					
7. Патнички автомобил над 12.000 до 14.000	07					
8. Патнички автомобил над 14.000 до 16.000	08					
9. Патнички автомобил над 16.000 до 18.000	09					
10. Патнички автомобил над 18.000 до 22.000	10					
11. Патнички автомобил над 22.000 до 25.000	11					
12. Патнички автомобил над 25.000 до 30.000	12					
13. Патнички автомобил над 30.000	13					
14. Вкупна акциза (збир од реден број 1 до реден број 13)	14					

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам под полна материална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Потпис

Својство

директор/сопственик/овластено лице

Датум на
поднесувањеПодатоци за обработка
Пополнува Царинска управа

АКЦ - ПА**ОПШТИ НАПОМЕНИ**

Акцизните должници кои се иматели на Акцизна дозвола, должни се да поднесат Акцизна пријава за патнички автомобили, за настанатиот акцизен долг за патнички автомобили за секој акцизен период во рок од 15 дена по истек на секој календарски месец. Имателот на акцизна дозвола поднесува акцизна пријава во овој рок и тогаш кога не настанал акцизен долг за соодветниот акцизен период.

Акцизните должници согласно член 13 од Законот за акцизите, освен имателите на акцизна дозвола, за настанатиот акцизен долг за патнички автомобили, должни се да поднесат Акцизна пријава за патнички автомобили веднаш. Во овие случаи не се пополнува рубриката "Акцизен период".

Исправка на Акцизната пријава

Доколку се утврди дека неточно или нецелосно била пријавувана количина на акцизни добра (пр. за која настанала акциза, која е ослободена од акциза или која е испратена во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг), или акцизната настаната во акцизниот период, акцизниот должник е должен да изврши исправка на акцизната пријава за соодветниот акцизен период, со поднесување на нова акцизна пријава. Во тој случај, Ве молиме да го означите полето "Исправка на акцизна пријава" со внесување на знакот "x" и со наведување на акцизниот период за кој се врши исправката.

При поднесувањето на исправка на акцизната пријава, таа се пополнува повторно во целост, со тоа што износите или количините во полињата кои не се исправуваат се внесуваат повторно, а во полињата во кои се врши исправката не е дозволено да се внесуваат само разликите туку се внесува целиот исправен износ или количина.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува поголем износ на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, позитивната разлика се плаќа со нејзиното поднесување.

Доколку со исправката на Акцизната пријава се пријавува помал износ на акциза од пресметаниот и платениот за соодветниот акцизен период, разликата се враќа согласно Законот за даночна постапка.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "АКЦ - ПА"

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и акцизниот период за кој се поднесува пријавата.

Доколку не е потребно да се пополни одредено поле, истото се остава празно. Доколку нема пополнување во ниедно поле, во колоната 5, под реден број 14 се впишува 0.

колона 4 Количина

Се внесуваат количините на патничките автомобили поодделно по видови според вредноста на патнички автомобили во евра во денарска противвредност.

колона 5 Вкупна акциза (денари)

Се внесува вкупно пресметаната акциза, според количината и вредноста на патнички автомобили во евра во денарска противвредност под редните броеви од 1-13, а под реден број 14 се внесува вкупно пресметаната акциза за сите количини патнички автомобили која акцизниот должник треба да ја плати за акцизниот период во која настанала, односно веднаш во моментот кога настанала.

колона 6 Количина ослободена од акциза

Се внесуваат количините на патнички автомобили, поодделно наведени според вредноста на патнички автомобили во евра во денарска противвредност под редните броеви од 1-13, ослободени од акциза, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период.

колона 7 Количина во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг

Се внесуваат количините на патнички автомобили поодделно според вредноста на патнички автомобили во евра во денарска противвредност под редните броеви од 1-13, кои се испратени од акцизниот склад во акцизниот период во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Акцизната пријава за патнички автомобили ја потпишува своерачно акцизниот должник, а за имателите на акцизна дозвола лицето одговорно за работењето со акцизниот склад или неговиот помошник наведени во акцизната дозвола.

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето и потпишете ја пријавата

Б-МЕА

ЕДБ на
подносителотПодносител
на барањето

Архивски број

Датум
на поднесувањеМесто
на поднесување☐ Производител☐ УвозникБАРАЊЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА КОНТРОЛНИ МАРКИ
за обележување на меѓупроизводи и алкохолни пијалоци

Реден број	Наименување	Зафатнина на комерцијално пакување (шише) во литри	Степен на алкохол (вол. %)	Барана количина на контролни марки	Тип на маркици		
					130x20	80x15	60x15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							

Овластено лице

Б-МЕА**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**

1. Во полето подносител на барањето се впишува називот (фирма) што вообичаено се користи во секојдневното работење.
2. Во полето ЕДБ на подносителот се впишува Единствениот даночен број добиен од УЈП при регистрација на даночните обврзници.
3. Во полето архивски број се впишува архивскиот број заведен во книгата на подносителот.
4. Во полето датум се впишува датумот на поднесувањето на барањето.
5. Во прозорчето ☐ се става знакот "х" за означување дали меѓупроизводите или алкохолните пијалоци се произведуваат во Република Македонија или се увезуваат.
6. Во колоната 2 се впишува целиот назив на меѓупроизводот или алкохолниот пијалок, како е наименуван на етикетата на производот (пр. Вотка Смирноф, Водка балтик, Водка вигор ...).
7. Во колоната 3 се впишува зафатнината на комерцијалното пакување (пр. 1,00 л; 0,75л; 0,50л; 0,10л; ...)
8. Во колона 4 се впишува степенот на алкохол (вол%) наведен на етикетата (пр. 5,4%; 37,5%; 43%; 21,6%; ...)
9. Во колона 5 се впишува количината на бараните контролни марки за пијалокот и тој број треба да е делив со 600 (пр. 600 1200; 1800; 2400; ...)
10. Во колоните 6, 7 и 8 се впишува знакот "х" за типот на бараните контролни марки.
11. Доколку на едно барање (1 лист) не може да се наведат сите меѓупроизводи или алкохолни пијалоци, се користат два или повеќе листови.
12. Пополнетиот образец "Б-МЕА" се доставува до Царинската управа - Лазар Личеноски 13, 1000 Скопје.

Б-ТД



ЕДБ на
подносителот

Подносител
на барањето

Архивски број

Датум
на поднесување

Место
на поднесување

Производител

Увозник

БАРАЊЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА КОНТРОЛНИ МАРКИ
за обележување на тутунски добра

Реден број	Вид на тутунско добро	Бр. на парчиња на цигари, пури, цигарилоси или гр. на тутун за пушење, тутун за лулиња во едно пакување	Малопродажна цена	Барава количина на контролни марки	Тип на маркици					
1	2	3	4	5	23 x 45	28 x 48	23 x 49	20 x 44	19 x 45	25 x 44
1.					6	7	8	9	10	11
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
Вкупно										

Овластено лице

Б-ТД

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1. Во полето подносител на барањето се впишува називот (фирмата) што вообичаено се користи во секојдневното работење.
2. Во полето ЕДБ на подносителот се впишува Единствениот даночен број добиен од УЈП при регистрација на даночните обврзници.
3. Во полето архивски број се впишува архивскиот број заведен во книгата на подносителот.
4. Во полето датум се впишува датумот на поднесувањето на барањето.
5. Во прозорчето ☐ се става знакот "X" за означување дали тутунските добра се произведуваат во Република Македонија или се увезуваат.
6. Во колоната 2 се впишува називот на тутунското добро (пр. Малборо лајтс; Бенстон; Ронхил супер лајтс; ...).
7. Во колоната 3 се впишува бројот на парчиња на цигари, пури, цигарилоси во едно пакување (пр. 19 цг; 20 цгс; 5 пл; ...).
8. Во колона 4 се впишува малопродажната цена на тутунските добра (пр. 45 ден; 120 ден; 80 ден; ...).
9. Во колона 5 се впишува количината на бараните контролни марки за тутунското добро и тој број треба да е делив со 50.000 (пр. 50.000; 100.000; 150.000; 200.000; ...).
10. Во колоните 6, 7, 8, 9, 10, 11, се впишува знакот "X" за типот на бараните контролни марки.
11. Доколку на едно барање (1 лист) не може да се наведат сите тутунски добра, се користат два или повеќе листови.
12. Пополнетиот образец "Б-ТД" се доставува до - Царинска Управа ул. Лазар Личеноски 13, 1000 Скопје.

П-МЕА

ЕДБ на
подносителотПодносител
на пријавата

Архивски број

Датум
на поднесувањеМесто
на поднесување☐ Производител☐ Увозник

ПРИЈАВА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ КОЛИЧИНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ
за обележување на меѓупроизводи и алкохолни пијалоци
за _____ (месец,тримесечје и година)

Реден број	Наименување	Зафатнина на комерцијално пакување (шише) во литри	Степен на алкохол (вол. %)	Планирана количина на контролни марки	Тип на маркици		
					130x20	80x15	60x15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							

 Овластено лице

П-МЕА

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1. Во полето подносител на пријавата се впишува називот (фирма) што вообичаено се користи во секојдневното работење.
2. Во полето ЕДБ на подносителот се впишува Единствениот даночен број добиен од УЈП при регистрација на даночните обврзници.
3. Во полето архивски број се впишува архивскиот број заведен во книгата на подносителот.
4. Во полето датум се впишува датумот на поднесувањето на пријавата.
5. Во прозорчето ☐ се става знакот "х" за означување дали меѓупроизводите или алкохолните пијалоци се произведуваат во Република Македонија или се увезуваат.
6. Во колоната 2 се впишува целиот назив на меѓупроизводот или алкохолниот пијалок, како е наменуван на етикетата на производот (пр. Вотка Смирноф, Водка балтик, Водка вигор ...).
7. Во колоната 3 се впишува зафатнината на комерцијалното пакување (пр. 1,00 л; 0,75л; 0,50л; 0,10л; ...)
8. Во колона 4 се впишува степенот на алкохол (вол%) наведен на етикетата (пр. 5,4%; 37,5%; 43%; 21,6%; ...)
9. Во колона 5 се впишува количината на бараните контролни марки за пијалокот и тој број треба да е делив со 600 (пр. 600 1200; 1800; 2400; ...)
10. Во колоните 6, 7 и 8 се впишува знакот "х" за типот на бараните контролни марки.
11. Доколку на една пријава (1 лист) не може да се наведат сите меѓупроизводи или алкохолни пијалоци, се користат два или повеќе листови.
12. Пополнетиот образец "П-МЕА" се доставува до Царинска Управа ул. Лазар Личеноски 13, 1000 Скопје.

П-ТД



ЕДБ на
подносителот

Подносител
на пријавата

Архивски број

Датум
на поднесување

Место
на поднесување

ПРИЈАВА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ КОЛИЧИНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ
за обележување на тутунски добра
за _____ (месец,тримесече и година)

Производител

Увозник

Реден број	Вид на тутунско добро	Бр. на парчиња на цигари, пури, на тутун за пушење, тутун за пулиња во едно пакување	Малопродажна цена	Пријавена количина на контролни марки	Тип на маркици					
1	2	3	4	5	23 x 45	28 x 48	23 x 49	20 x 44	19 x 45	25 x 44
1.					6	7	8	9	10	11
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
Вкупно										

Овластено лице

П-ТД

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1. Во полето подносител на пријавата се впишува називот (фирмата) што вообичаено се користи во секојдневното работење.
2. Во полето ЕДБ на подносителот се впишува Единствениот даночен број добиен од УЈП при регистрација на даночните обврзници.
3. Во полето архивски број се впишува архивскиот број заведен во книгата на подносителот.
4. Во полето датум се впишува датумот на поднесувањето на пријавата.
5. Во прозорчето ☐ се става знакот "х" за означување дали тутунските добра се произведуваат во Република Македонија или се увезуваат.
6. Во колоната 2 се впишува називот на тутунското добро (пр. Малборо лајтс; Бенстон; Ронхил супер лајтс; ...).
7. Во колоната 3 се впишува бројот на парчиња на цигари, пури, цигарилоси во едно пакување (пр. 19 цг; 20 цг; 5пу; ...).
8. Во колоната 4 се впишува малопродажната цена на тутунските добра (пр. 45 ден; 120 ден; 80 ден; ...).
9. Во колоната 5 се впишува количината на бараните контролни маржи за тутунското добро и тој број треба да е делив со 50.000 (пр. 50.000; 100.000; 150.000; 200.000; ...).
10. Во колоните 6, 7, 8, 9, 10, 11, се впишува знакот "х" за типот на бараните контролни маржи.
11. Доколку на една пријава (1 лист) не може да се наведат сите тутунски добра, се користат два или повеќе листови.
12. Пополнетиот образец П -ТД се доставува до Царинската управа - Лазар Личеноски 13, 1000 Скопје

2782.

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 187/13), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/14) во Прилогот 2 - Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во Поглавје II-Шифри, во Рубрика 37 - Постапка, во точка б) Шифри за втора подрубрика, во делот „Ослободување од плаќање на увозни давачки“, во табеларниот дел алинејата 58 се менува и гласи:

„ Стока наменета за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, ако во тој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, како и стока наменета за реализација на проектите кои се финансирани во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА), кој се спроведува во услови на децентрализирано управување, и за делот на средствата од националното кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Македонија или задолжување.	198 став (1) точки 2 и 3	C58
---	--------------------------	-----

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-21840/1

27 јуни 2014 година

Скопје

Министер за финансии,

м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2783.

Врз основа на член 53-а став (6) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“, број 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12 и 12/14) министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФАКТУРАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА, НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ, СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ НАДЛЕЖЕН ДАНОЧЕН ОРГАН КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРИМЕНИ ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ ПРИМАТЕЛОТ НА ПРОМЕТОТ ЗА ЦЕЛИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ Е ФИНАНСИРАН СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СТРАНСКИ ДОНАТОР ВО КОЈ Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕМА ДА СЕ ПЛАЌААТ ДАНОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на пријавување на прометот, содржината на евиденцијата на фактури која ја води надлежен даночен орган, како и формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци.

Член 2

(1) Вршителот на прометот заради остварувањето на ослободувањето од плаќање на данок на додадена вредност на прометот на добра и услуги наменети за реализација на проект, го пријавува прометот на добра и услуги до даночниот орган по електронски пат.

(2) Пријавувањето на прометот се врши со поднесување на „Пријава за промет на добра и услуги ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност“ (образец „ДДВ-ПЕФ-ДО“).

(3) Пријавата од ставот (2) од овој член содржи:

1. податоци за вршителот на прометот
 - даночен број за ДДВ на вршител на промет;
 - скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт;
 - телефон;
 - е-пошта;
 - деловна банка и
 - трансакциска сметка.
2. податоци за проектот
 - ЕДБ на проект;
 - назив и адреса на проект;
 - број на потврда на проект и времетраење на проект и
 - назив на имплементатор на проект.
3. податоци за извршениот промет
 - датум на извршен промет;

- опис;
- количина;
- единечна цена;
- вкупен износ на надоместок за извршен промет (без ДДВ);

- вкупно и
- рок на плаќање.

4. податоци за фактура која се сторнира

- сериски број и датум на издавање.

5. податоци за составувачот

- назив/име и презиме;

- ЕДБ/ЕМБГ;

- датум на пополнување;

- својство и

- потпис.

6. податоци за потписникот

- име и презиме;

- ЕМБГ;

- датум на пополнување;

- својство и

- потпис.

(4) Формата и содржината на пријавата од ставот (2) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Врз основа на податоците од пријавата од членот 2 од овој правилник, даночниот орган генерира “Фактура за промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност” (образец “ДДВ-ФП-ДО”), по електронски пат.

(2) Фактурата од ставот (1) на овој член ги содржи следните елементи:

- даночен број за ДДВ на вршител на промет;
- скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт;

- телефон;

- е-пошта;

- деловна банка;

- трансакциска сметка;

- сериски број на фактура;

- датум на издавање;

- место на издавање;

- ЕДБ на проект;

- назив и адреса на проектот;

- назив на имплементатор на проект;

- датум на извршен промет;

- опис на извршениот промет;

- количина;

- единечна цена;

- вкупен износ на надоместок за извршен промет (без ДДВ);

- вкупно;

- рок на плаќање и

- потпис и печат.

(3) Формата и содржината на фактурата од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Доколку вршителот на прометот утврди дека пријавил неточни или нецелосни податоци и износи за промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност, треба да изврши сторнирање на фактурата за која е доделен сериски број, со поднесување на нова Пријава ДДВ-ПЕФ-ДО, во која треба да ги пополни само податоците за вршителот на прометот и податоците за фактурата која се сторнира.

(2) Сторнирање на издадена фактура се врши најдоцна до рокот за доставување на Годишната сметка за соодветниот даночен период за кој се однесува издадената фактура.

Член 5

(1) Евиденцијата на фактури која ја води надлежниот даночен орган содржи:

- единствен даночен број на вршителот на прометот;

- назив на вршителот на прометот;

- сериски број на фактурата која ја доделил даночниот орган;

- сериски број на сторнираните фактури и

- износ на надоместокот (без данок на додадена вредност).

Член 6

(1) Евиденцијата на примени фактури која ја води примателот на прометот се води на образец “ДДВ-ЕПФ” кој содржи:

1. податоци за примателот на прометот –имплементатор

- скратен назив и вистинско седиште на имплементатор (примател на промет);

- телефон;

- е- пошта;

- период (од...до);

- рок за поднесување и

- исправка на ДДВ-ЕПФ.

2. податоци за проектот

- ЕДБ на проект;

- назив и адреса на проект и

- број на потврда на проект и времетраење на проект.

3. податоци за извршениот промет

- реден број;

- ЕДБ/идентификационен број на вршителот на промет;

- назив и адреса на вршителот на промет;

- број на фактура;

- датум на издавање на фактура;

- вкупен износ на надоместокот за извршен промет

(без ДДВ) и

- вкупно.

4. податоци за составувачот

- назив/име и презиме;

- ЕДБ /ЕМБГ;

- датум на пополнување;

- својство и

- потпис.

5. податоци за потписникот

- име и презиме;

- ЕМБГ;

- датум на пополнување;

- својство и

- потпис.

(2) Формата и содржината на евиденцијата од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2014 година.

Бр. 20-21841/1
27 јуни 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДДВ-ПЕФ-ДО

Даночниот обврзник - вршителот на прометот пред да ја издаде Фактурата за промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност, мора да го пријави прометот во Управата за јавни приходи по електронски пат преку <https://etax-fl.ujp.gov.mk>

Во Пријавата ДДВ-ПЕФ-ДО задолжително се внесуваат податоците за подносителот - вршител на прометот; даночен број за данок на додадена вредност (ДДВ) на вршител на промет; скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт; телефон; е-пошта; деловна банка; и трансакциска сметка.
Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.
Износите се искажуваат во денари, без дени.

Даночниот обврзник кој пријавува промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност, во Пријавата ДДВ-ПЕФ-ДО треба да гиполни полињата кои се однесуваат на податоците за проектот и податоците за извршениот промет.

Податоци за проектот

Во овој дел задолжително се внесуваат податоците за проектот: Единствен даночен број (ЕДБ) на проект; назив и адреса на проектот; број на потврда на проект и времетраење на проект; назив на имплементатор на проект (се наведува само еден имплементатор).

Податоци за извршениот промет

- **Датум на извршен промет** - се внесува датумот кога е извршен прометот кон имплементаторот на проектот.
- **Опис** - наведете го видот на извршениот промет.
- **Количина** - внесете ја количината на извршениот промет во зависност од видот на прометот.
- **Единечна цена** - внесете ја единечната цена на добрата или услугите.
- **Вкупен износ на надоместок за извршен промет (без ДДВ)** - се внесува вкупен износ на надоместокот за извршениот промет (без данок на додадена вредност).
- **Вкупно** - се внесува износ на надоместок за извршениот промет.
- **Рок на плаќање** - се внесува рокот во кој треба да се плати надоместокот за извршениот промет.

Податоци за фактура која се сторнира

Доколку даночниот обврзник утврди дека пријавил неточни или нецелосни податоци и износи за промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност, должен е да изврши сторнирање на фактурата за која е доделен сериски број, со поднесување на нова Пријава ДДВ-ПЕФ-ДО, во која треба да гиполни само податоците за вршителот на прометот и податоците за фактурата која се сторнира.

- **Податоци за фактура која се сторнира** - внесете "x" во полето "Податоци за фактура која се сторнира" и пополнете го серискиот број на фактурата и датумот на издавање на фактурата која сакате да ја сторнирате.

Сторнирањето на издадена фактура за промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност, се врши најдоцна до рокот за доставување на Годишната сметка за соодветниот даночен период за кој се однесува издадената фактура.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на пријавата.



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ФАКТУРА

за промет ослободен од данок на додадена вредност
согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност

ПРИЛОГ 2

ДДВ-ФП-ПО

Даночен број за ДДВ
на вршител на промет

--	--

Сериски број
на фактура

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

--	--

Датум на издавање

Место на издавање

ЕДБ на проект

--

Телефон

--	--

Назив и адреса
на проектот

--

е-пошта

--

Деловна банка

--	--

Назив на
имплементатор
на проект

Трансакциска сметка

--

Датум на извршен промет	Опис на извршениот промет	Количина	Единечна цена	Вкупен износ на надоместок за извршен промет (без ДДВ)
Вкупно:				
Рок на плаќање:				

* Данокот на додadena вредност не e пресметан согласно член 24-a од Законот за данокот на додadena вредност.

Потпис и печат

Фактурата е издадена
врз основа на пријава број



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ЕВИДЕНЦИЈА на примени фактури која ја води примателот на прометот

ПРИЛОГ 3

ДДВ-ЕПФ

* Пополнува Управа за јавни приходи

Скратен назив и
вистинско седиште
на имплементатор
(примател на промет)

Телефон

е-пошта

Датум и
број на
прием

Период

од . . до . . Рок за
поднесување . . Исправка на
ДДВ-ЕПФ Број:

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ

ЕДБ на проект			
Назив и адреса на проект			
Број на потврда на проект		Времетраење на проект	

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИОТ ПРОМЕТ

Ред. бр.	ЕДБ / Идентификационен број на вршителот на промет	Назив и адреса на вршителот на промет	Број на фактура	Датум на издавање на фактура	Вкупен износ на надоместокот за извршен промет (без ДДВ)
1	2	3	4	5	6
1					
Вкупно за реден број 1:					
2					
Вкупно за реден број 2:					
ВКУПНО:					

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДДВ-ЕПФ

Имплементаторот на проектот (примател на прометот) има обврска да достави Евиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот, по електронски пат преку <http://etax.ujp.gov.mk> до Управата за јавни приходи, најдоцна до 25-ти во месецот по завршување на секое календарско тримесечје.

Во Евиденцијата задолжително се внесуваат податоците за подносителот на Евиденцијата (примател на прометот - имплементатор): скратен назив и адреса на вистинско седиште на имплементаторот (примател на прометот); телефон; е-пошта; период (од-до) за кој се однесува Евиденцијата (календарското тримесечје за кое се однесуваат примените фактури од вршителот на прометот); и рокот за поднесување.

Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се искажуваат во денари, без дени.

Податоци за проектот

Во овој дел задолжително се внесуваат податоците за проектот: Единствен даночен број (ЕДБ) на проект; назив и адреса на проектот; број на потврда на проект и времетраење на проект.

Податоци за извршениот промет

- (1) **Реден број** – се внесува реден број на вршителот на прометот. Доколку имате повеќе влезни фактури од еден даночен обврзник, истите е потребно редоследно да се подредат.
- (2) **ЕДБ / Идентификационен број на вршителот на промет** – внесете го Единствениот даночен број (ЕДБ) на вршителот на прометот или Идентификационен број на странско правно лице - вршител на прометот.
- (3) **Назив и адреса на вршителот на промет** - се внесува називот и адресата на вршителот на прометот.
- (4) **Број на фактура** – внесете го сервискиот број на фактурата примена од вршителот на прометот, односно бројот на фактурата на странското правно лице - вршител на прометот.
- (5) **Датум на издавање на фактура** – внесете го датумот на издавање на фактурата примена од вршителот на прометот.
- (6) **Вкупен износ на надоместок за извршен промет (без ДДВ)** - се внесува вкупниот износ на надоместокот за извршен промет (без данок на додадена вредност) искажан во фактурата примена од вршителот на прометот.
За секој поединечен вршител на промет се внесува вкупен износ на надоместокот за извршениот промет (без данок на додадена вредност) за периодот за кој се поднесува Евиденцијата (во полето „вкупно за реден број 1/2...“).

Исправка на Евиденцијата

Доколку имплементаторот на проектот (примател на прометот) утврди дека пријавил неточно или нецелосно промети во Евиденцијата, за соодветниот даночен период должен е да изврши исправка на Евиденцијата за тој даночен период и тоа најдоцна до рокот за доставување на Годишната сметка.

Доколку поднесувате исправка на претходно поднесен Евиденција, означете го полето "Исправка на ДДВ-ЕПФ" со внесување на знакот "x" и наведете го даночниот период за кој се врши исправката.

Напомена: Исправката не се врши преку искажување на разликите во износите или дополнување на прометите кои не се пријавени, туку преку искажување на целосните износи за примените промети во соодветниот даночен период.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на евиденцијата.

2784.

Врз основа на член 24-а став (4) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“, број 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12 и 12/14) министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ
НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ Е ФИНАНСИРАН СО
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА
ДОНАЦИЈА СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
СТРАНСКИ ДОНАТОР ВО КОЈ Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО
ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕМА ДА
СЕ ПЛАЌААТ ДАНОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци.

Член 2

(1) Спроведувањето на ослободувањето од плаќање на данок на додадена вредност на прометот на добра и услуги наменети за реализација на проект се остварува со доставување на пријава за прометот на добра и услуги од страна на вршителот на прометот до надлежен даночен орган по електронски пат.

(2) За остварување на даночното ослободување субјектот задолжен за спроведување на проектот – имплементатор на проектот до вршителот на прометот доставува копија од потврда за регистрација на проектот во Владата на Република Македонија - Секретаријат за европски прашања која ги содржи следните податоци:

- називот на проектот на македонски и англиски јазик;
- вредноста на донацијата за соодветниот проект;
- датум на започнување и датум на завршување на проектот;
- името на имплементаторот кој е задолжен за реализирање на проектот;
- името на лицето кое е определено како одговорно лице за реализација на проектот;
- краен корисник на проектот и
- дата на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странски донатор (со наведување на неговото име), во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија.

Член 3

(1) Врз основа на податоците од пријавата доставена од вршителот на прометот по електронски пат до надлежен даночен орган, надлежниот даночен орган генерира фактура со сериски број за промет ослободен од данок на додадена вредност по електронски пат.

(2) Вршителот на прометот фактурата од ставот (1) на овој член, ја печати во два примерока кои ги заверува со печат и потпис на овластеното лице и едниот примерок го доставува до субјектот задолжен за спроведување на проектот – имплементатор на проектот, во рокот пропишан во член 53, став (8) на Законот за данокот на додадена вредност.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2014 година.

Бр. 20-21842/1
27 јуни 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2785.

Врз основа на член 198 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“, број 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 187/13), член 32 став (6) и член 51-в став (6) од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, исправка 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, исправка 98/13 и 43/14), член 27-б став (6) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“, број 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12 и 12/14) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13) министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДА-
ВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И
АКЦИЗИ ПРИ УВОЗ НА ДОБРА - СТОКИ НАМЕ-
НЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ СЕ
ФИНАНСИРА СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕ-
НИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА,
СКЛУЧЕН МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
СТРАНСКИ ДОНАТОРИ, ВО КОЈ ДОГОВОР Е
ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧ-
НИ СРЕДСТВА НЕМА ДА СЕ ПЛАЌААТ УВОЗНИ
ДАВАЧКИ, ДАНОЦИ И АКЦИЗИ КАКО И ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО КАКО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз

на добра - стоки наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, даноци и акцизи како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација.

Член 2

(1) Остварувањето на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност за увоз на добра - стоки, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили при нивниот увоз, се остварува на барање на субјектот задолжен за спроведување на проектот-имплементатор на проектот.

(2) Барање за ослободување при увоз на стока-добра наменети за реализација на проект од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили, се поднесува до Министерство за финансии на образец (А1-П/СД) во А-4 формат со бела боја, во два примерока.

(3) Барањето од ставот (2) на овој член содржи:

- податоци за проектот;
- податоци за контакт;
- податоци за добра-стоки за кои се бара ослободување;
- потврда од краен корисник на проектот;
- прилози кон барањето и
- податоци во потврдата која ја потполнува и издава Министерството за финансии.

(4) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од членот 2 на овој правилник се приложуваат следните документи:

1) копија од потврдата од Владата на Република Македонија - Секретаријат за европски прашања за регистрација на проектот кој се финансира со парични средства на странски донатор врз основа на договор на Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци која содржи:

- назив на проектот на македонски и англиски јазик;
- датум на започнување и датум на завршување на проектот;
- вредност на донацијата за соодветниот проект вклучувајќи го и износот на националното кофинансирање во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување;
- назив на имплементаторот - субјект задолжен за спроведување на проектот;

- корисник на проектот и
- дата на договорот кој е склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот донатор (со наведување на неговото име), во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија и

2) фактура, про-фактура или договор за купопродажба, издадени од странски испорачател, а во кои како примател е наведен називот на проектот и имплементаторот на проектот кои се назначени на потврдата за регистрација на проектот во Владата на Република Македонија - Секретаријат за европски прашања и во која како даночен број е наведен единствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот даночен орган.

Член 4

(1) Врз основа на поднесеното барање од член 2 на овој правилник и документацијата од член 3 на овој правилник, се издава потврда дека проектот при увоз на стока-добра наменети за реализација на проект има право на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили.

(2) Доколку на подносителот на барањето му е издадена потврда од став (1) на овој член, при што увозот на стока - добра за кои истата се однесувала не е извршен, а има промени во фактичката состојба која претходно била утврдена врз основа на документацијата која била доставена за цели на издавање на потврдата, при поднесување на ново барање за издавање потврда согласно член 2 на овој правилник, имплементаторот на проектот треба да ја достави и претходно добиена потврда од став (1) на овој член во оригинал, со соодветно писмено образложение.

Член 5

Субјектот задолжен за реализирање на проектот-имплементаторот кој сака да го оствари ослободување при увоз на стока-добра наменети за реализација на проект од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили, на царинскиот орган му доставува примерок од потврдата од член 4 став (1) на овој правилник во оригинал издадена од Министерството за финансии.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2014 година.

Бр. 20-21843/1
27 јуни 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Образец: А1-П/СД

Прилог

ДО:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

БАРАЊЕ

за ослободување при увоз на стока-добра наменети за реализација на проект од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили

Молам Министерство за финансии согласно член 198 став (1) точка 2) и 3) од Царинскиот закон, член 27-б став (1) точка 42) и став (4) од Законот за данокот на додадена вредност, член 32 став (3) став (4) и член 51-в став (1) и став (2) од Законот за акцизите да ни издаде потврда со која го потврдува остварувањето на ослободувањето при увоз на добра-стоки потребни за реализација на проектот, за добра-стоки содржани во ова барање:

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ:

Назив (име) на проектот:	
Број на проектот под кој е регистриран во Владата на Република Македонија-Секретаријат за европски прашања:	
Даночен број на проектот:	
Назив (име) на имплементаторот на проектот:	
Име и презиме на одговорното лице:	
Краен корисник на проектот:	

2. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ:

Име на лице за контакт:	
Телефонски број	
Е- пошта	

3. ПОДАТОЦИ ЗА ДОБРА-СТОКИ ЗА КОИ СЕ БАРА ОСЛОБОДУВАЊЕ:

Реден број	Број и датум на фактура /профактура /договор во кои е содржано доброто-стоката	Опис на добрата-стоките (марка, вид, тип,)	Тарифна ознака	Количина	Вредност на доброто-стоката во странска валута
1	2	3	4	5	6
ВКУПНО:					

Вкупната вредност на добрата-стоките за кои се бара ослободување според документот од странскиот испорачател е во износ од _____ изразена во странска валута.

4. ПОТВРДА ОД КРАЕН КОРИСНИК НА ПРОЕКТОТ:

Назив на крајниот корисник:	
Име на одговорно лице :	
Потпис на одговорно лице:	
Потврдувам дека горе наведените добра-стоки кои се предмет на увоз се за цели на реализација на горе наведениот проект	

5. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО:

1.	копија од потврда од Владата на Република Македонија - Секретаријат за европски прашања за регистрација на проектот.
2.	фактура, про-фактура или договор за купопродажба, издадени од странски испорачател, а во која како примател е наведен називот на проектот и имплементаторот на проектот кои се назначени на потврдата за регистрација на проектот во Владата на Република Македонија - Секретаријат за европски прашања и во која како даночен број е наведен единствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот даночен орган.

Документот од точка 1 Министерството за финансии може да го прибави по службена должност по претходна согласност на подносителот на барањето личните податоци да бидат употребени во постапката за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за реализација на проект за што се плаќа соодветен надоместок во висина утврдена во тарифник во име и за сметка на институцијата од која е прибавен.

1.Согласен

2.Несогласен

Датум и место на поднесување

Барател
(функција, име, презиме и потпис на
овластено лице
за проектот)

МП

6. ПОДАТОЦИ ВО ПОТВРДАТА КОЈА ЈА ПОПОЛУВА И ИЗДАВА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ**П О Т В Р Д А¹**

Врз основа на барањето за издавање на потврда добиено на ден _____ година, Министерството за финансии, согласно член 4 од „Правилникот за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, даноци и акцизи како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација Службен Весник на Република Македонија бр. _____, потврдува дека проектот:

¹ Ве молиме овој дел да не го пополнувате, бидејќи истиот го пополнува Министерството за финансии

Иназив и број на проектот, назначен на потврдата за регистрација на проектот во Владата на Република Македонија-Секретаријат за европски прашања/

при увоз на добра-стоки во Република Македонија согласно член 198 став (1) точка 2) и 3) од Царинскиот закон, член 27-б став (1) точка 42) и став (4) од Законот за данокот на додадена вредност, член 32 став (3) и (4) и член 51-в став (1) и (2) од Законот за акцизите, наменети за реализација на проект има право на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили.

Ослободувањето се однесува за добрата-стоките наведени во следните документи кои се приложени кон барањето (фактура, про-фактура или договор за купопродажба)_____

Потврдата се издава во 2 (два) оригинални примероци, од кои еден е за барателот, а другиот за потребите на Министерството за финансии.

(број на потврдата)

М. П.

(потпис на овластено лице)

(датум на издавање на потврдата)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

2786.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12 и 53/13), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2014 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

Л И С Т А

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (б)

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0401 0401 10 0401 10 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што не надминува 1%: Во амбалажа, чија запремина не надминува 2 литри	200.000	200.000	кг	100
0401 0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса	600.000	600.000	кг	100
0403 0403 10 0403 10 11 0403 10 13 0403 90 0403 9051 0403 90 53 0403 90 59	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Јогурт: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3% но не надминува 6% Друго: Неароматизиран и без додадено овошје, јат-често овошје или какао: Друго: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3% но не надминува 6% Што надминува 6%	325.000	325.000	кг	100
0406 0406 10	Сирење и урда: Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда	20.000	0	кг	100
0406 0406 20 0406 30	Сирење и урда: Сирење, стругано или во прав, од сите видови Сирење топено, освен стругано или во прав	155.000	0	кг	70
0406 0406 90	Сирење и урда: Друго сирење	325.000	0	кг	100

0701 0701 90 0701 90 90	Компир свеж или разладен; Друг: Друго: Друго:	225.000	0	кг	100
0703 0703 10 0703 10 19	Кромид, свеж или разладен: Кромид и алма: Кромид Друго	75.000	75.000	кг	100
1512 1512 19 1512 19 90	Масла од семе од сончоглед, шафраника или памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски модификувани: Масла од сончоглед или шафраника и нивни фракции: Друго: Друго:	25.000	25.000	кг	100
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	850.000	850.000	кг	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	512.500	512.500	кг	70
2001 2001 10 10	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина: Краставици и корнишони:	10.000	10.000	кг/нет/еда	100
2003 2003 10 2003 10 20 2003 10 30 2003 90 2003 90 10	Печурки и трифли, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина: Печурки за јадење од видот <i>Agaricus</i> ; Привремено конзервирани, потполно варени Друго Друго: Трифли	12.500	12.500	кг/нет/еда кг	100
2005 2005 20 2005 20 20 2005 20 80	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат,, освен производите од тар. број 2006: Компир Друго: Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен или несолен, ароматизиран или неароматизиран, во херметички пакувања, погоден за непосредна консумација Друго	37.500	37.500	кг	100
2005 2005 40 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат,, освен производите од тар. број 2006: Грашок, (<i>Pisum sativum</i>)	15.000	15.000	кг	100
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	кг	100

2787.

Л И С Т А

**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	0	1.000.000	кг	70
0406	Сирење и урда:	0	300.000	кг	70
0701 0701 90	Компири свежи или разладени; Друг:	0	50.000	кг	50

2788.

Л И С Т А

**НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ
НА КВОТИ)**

Анекс V (в)

(наведено во Член 28(2))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0301 93 00 00	Жив крап (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypo-phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)	18.750	18.750	кг	70

2789.

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0403	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:	92.500	92.500	кг	50
0403 10	Јогурт: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:				
0403 10 51	Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса:				
0403 10 53	Што не надминува 1,5%;				
	Што надминува 1,5% но не надминува 27%;				
	Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:				
0403 10 91	Што не надминува 3%;				
0403 10 93	Што надминува 3% но не надминува 6%;				
	Што надминува 6%				
0403 10 99	Друго:				
0403 90	Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:				
	Што не надминува 3%				
0403 90 91	Што надминува 3% но не надминува 6%				
0403 90 93					
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	112.500	112.500	кг	100
	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	96.250	96.250	кг	50
1704 90	Друго:				
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	287.500	287.500	кг	50
1806 20	Други производи во табли или прачки со маса поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со содржина што не надминува 2кг:				
	Други во табли или прачки				
1806 31 00	Полнети:				
1806 32	Неполнети:				
1806 90	Друго:				
1902 *	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или други материи) или поинаку приготвени како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	53.750	53.750	кг	50
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	358.750	358.750	кг	50
2102	Квасец (активен или неактивен) други едноклеточни микроорганизми: мртви (освен вакцини од тар.бр.3002) приготвени прашоци за пециво:	212.500	212.500	кг	100
2102 10	Активен квасец				

2102	Квасец (активен или неактивен) други едноклеточни микроорганизми: мртви (освен вакцини од тар.бр.3002) приготвени прашоци за пециво: Приготвени прашоци за печива	8.750	8.750	кг	100
2102 30 00					
2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	25.000	25.000	кг	100/0**
2104	Супи и чорби и препарати за тие производи: хомогенизирани сложени прехранбени производи: Супи и чорби и препарати за тие производи	112.500	112.500	кг	50
2104 10 00					
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	262.500	262.500	л	50
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	417.500	417.500	л	50
2402	Пури, цигарилоси и цигари од тутун или од замена за тутун: Цигари што содржат тутун	50.000	0	1000п/ст	70
2402 20					

* Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1902 20 30 е МФН

** Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II е слободно, само за тарифен број 2103 20 и 2103 90 90 50 е МФН

2790.

Л И С Т А

НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	0	75.000	л	12
2402	Пури, цигарилоси и цигари од тутун или од замена за тутун: Цигари што содржат тутун	0	135.000	1000п/ст	27
2402 20					

2791.

Л И С Т А

НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	397.500	397.500	л	100

2792.

Л И С Т А

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА

Анекс 10.2

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.-30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини
2204	Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар. број 2009:	25.000	25.000	л	МФН

2793.

Л И С Т А

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.07.-30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2014 г.	Единица мерка	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	кг	0%
2005 70 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	кг/нета еда	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	кг	0%

2794.

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.-30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2014 г.	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено: Месо говедско, замрзнато:	250.000	250.000	кг
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато: Трупови и полутки: Бутови,(шунки) плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	кг
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	100.000	100.000	кг
1003 90 00 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	кг
1701 12*	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	25.000	25.000	кг
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	кг
2007	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег:	25.000	25.000	л

*Со Царинската тарифа од 2013 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Мешовитиот комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа

2795.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД НОРВЕШКА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.-30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2014 г.	Единица мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	кг	Слободно

2796.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА
КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА

АНЕКС II

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.-30.09.2014 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2014 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0402	Млеко и павлака концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 13 00 0406 90 15 00 0406 90 17 00 0406 90 18 00 0406 90 25 00 ex 0406 90 69 00 ex 0406 90 79 00	Emmentaler Gruyère, Sbrinz Bergkäse, Appenzell Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine Tilsit Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко Paulin	12.500	12.500	кг	Слободно

Бр. 11-3125/1
23 јуни 2014 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2797.

Врз основа на член 168 став (12) од Законот за заштита на деца ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/13, 12/14 и 44/14) министерот за труд и социјална политика донесе:

ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИ- ЛИШНА ВОЗРАСТ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА ЗГРИ- ЖУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦА, СО ПРО- ЦЕСОТ НА ОДГЛЕДУВАЊЕ И КОНСУМИРАЊЕ НА ЗДРАВА ХРАНА

1. Вовед

Здравата храна е значајна за правилниот раст и развој на детето. Односот кон храната е односот кон животот и затоа децата треба да бидат активно вклучени во одгледување на некои видови на зеленчук и овошје, со цел да го набљудуваат процесот на создавањето, подготвувањето и правилното консумирање на истите. Сознанијата добиени на тој начин, се трајни и применливи, бидејќи создаваат основа за суштински правилно поставен однос кон природата и духовните вредности неопходни во животот на секоја личност, која живее во хармонија со самата себе, својата околина и работи не само во своја полза, туку и за општеството од кое потекнува. При тоа се обезбедува постојано подобрување, подигнување и развивање на знаењата и свеста за значењето на здравата и правилната исхрана кај децата, вработените и родителите, создавање на навики за консумирање на здрава и квалитетна храна, како и поттикнување и развивање на одговорностите на децата кон природата, кон обврските и кон самите себе.

2. Цел на Програмата

- Запознавање на децата со процесот на одгледување (раст и развој) на растенијата;
- Запознавање на децата со некои карактеристики на растенијата кои ги засадуваат;
- Запознавање со разликите и сличностите помеѓу зеленчукот и овошјето, преку воочување и вкусување;
- Запознавање на децата со начинот на правилно консумирање на здрава храна;
- Запознавање на децата со останатото овошје и зеленчук, кое не може да го засадат, запознавање со неговите карактеристики, специфичности и особено со неговото значење за добро здравје и правилен развој на секое дете.

3. Целни група

- Децата од средна и голема воспитна група (4-6 годишна возраст) од секој објект;
- Воспитно – згрижувачки тим;
- Стручни работници;
- Останати вработени во установата;
- Родителите.

4. Планирање на активностите

- Воведно едукативни игровни активности (од сите домени на Стандардите за рано учење и развој) поврзани со здрава храна и исхрана;
- Присуство на децата при подготовка на земјиште за садење на зеленчук и овошје;
- Садење на зеленчукот и овошјето (семе, расад);
- Секојдневни активности за наводнување на засадениот зеленчук и овошје, плевеење и други активности во процесот на одгледување;

- Интерактивни активности за препознавање на сите видови на овошја и зеленчук согласно со сезоната, воочување на боите, броене, мерење, користење и запознавање со витамините кои ги содржат, а се битни за правилен раст и развој;

- Набљудување на процесот на растење (дневник, календар, фотографии и сл.);

- Активности за собирање на плодовите и начинот на правилно консумирање и употреба во подготвувањето на храната;

- Правилно консумирање на овошје и зеленчук во исхраната;

- Активности за подготовка на сокови, салати или присуство во кујна или телевизиска презентација на различните начини на подготовка на многу здрави оброци кои се дел од секојдневната исхрана;

- Запознавање на децата со значењето на природните сокови и штетното влијание на газираните сокови врз организмот;

- Организирање на активности за посета на фабрики за производство на храна, со цел запознавање со процесот на подготовка;

- Вклучување на родителите во едукација на децата при одгледување и консумирање на здрава храна преку разни активности, организирање на работилници, приредби и посети;

- Вклучување на родителите и продолжување на активностите за афирмирање на здрава храна и во домот, преку садење на пример магданос за дневна употреба во сад – жардиниера на терасата од домот;

- Активности за сушење на растенијата и правење на хербариум;

- Организирање на натпревари за најубава градина, жардиниери, најубав цртеж, рецитирање песнички, игри, правење маски и фигури од овошје и зеленчук;

- Контакти со научни институции, факултети, билни аптеки, лекари, задруги, институти за семе, агенции за храна, нутриционисти, паркови и зеленило и приватен сектор;

- Анкети;

- Организирање на предавања и работилници со родителите за навиките во нивното семејство во однос на исхраната;

- Запознавање со изгледот и деловите на растенијата (корен, стебло, лист, цвет, семе, плод);

- Запознавање со ползата од растенијата во здравата исхрана на децата.

5. Улогата на воспитувачот/негувателот

Согласно со целите на воспитно-згрижувачката работа, улогата на воспитувачот/негувателот во градинката/центарот за ран детски развој, се состои во:

- едукација на децата за здрава храна и исхрана;

- запознавање на децата со самиот процес на садење, одгледување, берба на здрав производ кој се користи во исхраната;

- вклучување на децата во различни видови на активности при садење, одгледување, берба и подготовка на здрава храна;

- мотивирање на децата за различните видови игровни активности и поттикнување на истражувачкиот дух;

- градење партнерство со семејството;

- почитување на детскиот избор и негово користење во насока на реализирање на конкретните цели;


- планирање, усогласување со можностите, потребите и интересите на децата, условите во потесната и пошироката средина;

- континуирана едукација на вработените за потребата и значењето на здравата храна.

6. Простор

За едукација на децата од предучилишна возраст за да се овозможи да се одгледува здрава храна, ќе треба да се направи соодветно уредување на просторот наменет за одгледување на здрава храна. Во дворовите на сите објекти на установата, ќе се изработат површини-леи во кои децата заедно со своите воспитувачи, негуватели, родители и останатите вработени, ќе одгледуваат предвидени култури.

6.1.Предлог - скица на градина



6.2.Предлог за жардиниера

За објектите во кои нема соодветни просторни услови (двор), одгледувањето на здрава храна ќе се врши во посебни – наменски изработени жардиниери, со големина во зависност од просторот, во кои може организирано да се произведува магданос, морков, салата, целер, рукола, домати – шери, мали пиперки, босилек, нане и слично.

Жардиниерите ќе бидат сместени на определено место во дворот или надворешните тераси, кои ќе бидат пристапни за работа – садење на културите.

7.Соработка со родителите

За одгледување на здрава храна во градинките/ центрите за ран детски развој потребна е соработка на градинката/центарот со родителите во поглед на запознавање на родителите за потребата за правилна и здрава исхрана на нивните деца.

Родителите можат да се вклучат преку работилници во опремување на просторот за одгледување на градинарските култури и овошјето.

За подобрување и подигнување на свеста за значењето на здравата и правилната исхрана кај децата и создавање на навики за конзумирање на здрава и квалитетна храна, и родителите треба да земат активно учество во одредени програмски активности. Родителите може дел од активностите за одгледување да ги пренесат и во домот за да заеднички едукативно делуваат од најрана возраст кај децата.

8. Очекувани резултати

- Детето е оспособено за фокусирано набљудување;
- Може да наброи најмалку две растенија од градината;
- На зеленчуково растение покажува корен, стебло, лист, цвет, плод;
- Воочување на боја, форма, мирис, вкус и големина на одгледуваните растенија;
- Набројува неколку од условите за раст на растенијата (на пр., почва, воздух, вода, светлина);
- Наведува неколку сличности и разлики помеѓу растенија кои се и не се за исхрана;
- Може да наброи неколку примери за ползата од култивирани растенија за човекот;
- Детето е запознаено со календарот за садење и собирање на засаените култури;
- Изготвен хербариум, албум на здрава храна, готвач на здрава храна, ликовна изложба и приредба (јавна презентација), изработка на брошури и друг едукативен материјал.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-3221/3
23 јуни 2014 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2798.

Врз основа на член 8-з став 10 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 и 42/14), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ
НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ
ЗА АВТОТАКСИ ВОЗАЧ, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И
НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за авто-такси возач.

Член 2

Испитот за добивање на сертификат за авто-такси возач (во натамошниот текст: сертификат) се врши пред Комисија за полагање на испит за авто-такси возач (во натамошниот текст: Комисијата).

За спроведување на испитот Комисијата води записник.

Член 3

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување на пријава до општината, односно градот Скопје, најдоцна два дена пред денот на одржување на испитот.

Пријавата од став 1 на овој член содржи: име и презиме на кандидатот, датум, година и место на раѓање, адреса на живеалиште или престојувалиште, број на лична карта и матичен број.

Кон пријавата задолжително се приложува и потврда за завршена обука од правно лице овластено од општината или градот Скопје за стручно оспособување на кандидатот.

Член 4

Испитот за добивање на сертификатот за авто такси возач се одржува најмалку еднаш месечно.

Испитот нема да се одржи во определениот термин доколку за истиот се пријавиле најмногу три кандидати, но задолжително ќе се одржи во наредниот термин определен за одржување на испитот.

Член 5

Пред почетокот на полагањето на испитот Комисијата го проверува и утврдува идентитетот на кандидатите и проверува дали во пријавата се наведени сите податоци од член 3 став 2 на овој правилник.

Доколку се утврди дека некој од кандидатите не исполнува некој од условите од став 1 на овој член истиот не може да го полага испитот.

Член 6

Испитот за добивање на сертификатот се состои од теоретски дел кој се полага писмено во форма на тест.

Член 7

Тестот за полагање на испитот од член 6 на овој правилник се состои од 45 прашања од тематските области определени во член 12 став 1 од овој правилник, на кои одговорот се дава со заокружување на точниот од трите можни одговори.

Испитот трае 120 минути.

Член 8

Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со оценка "положил" или "не положил".

Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој постигнал најмалку 60% од вкупниот број на предвидени позитивни поени.

Член 9

Кандидатот кој не го положил испитот може повторно да се пријави за полагање на истиот, но не порано од 30 дена од денот на претходното полагање.

Член 10

На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен испит за авто-такси возач.

Член 11

Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто-такси возач ги опфаќа следните тематски области:

1. безбедност на сообраќајот на патиштата и
2. превоз на патници.

Програмата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Уверението за положен испит за авто-такси возач се издава во А4 формат на хартија во бела боја и содржи: грб на Република Македонија, Република Македонија, Уверение за положен испит за авто-такси возач, број на уверението, име, име на еден од родителите и презиме, датум и место на раѓање, адреса на живеење, датум на одржување на испитот, место за печат и потпис на овластено лице.

Формата и содржината на образецот на уверението од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

На лицето на кое му е издадено уверение за положен испит за авто-такси возач општината, односно градот Скопје во рок од 30 дена му издава сертификат за авто-такси возач.

Член 14

Сертификатот за авто-такси возач се издава на образец А4 формат на хартија во бела боја.

Сертификатот од став 1 на овој член содржи: грб на Република Македонија, Република Македонија, Сертификат за авто-такси возач, име, име на еден од родителите и презиме, датум и место на раѓање, датум на издавање, место за печат и потпис на овластено лице.

Формата и содржината на образецот на сертификатот од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-3996/1
30 мај 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

**ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА
АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ****1. Познавање на Градот Скопје**

- познавање на улиците во градот Скопје;
- утврдување на најкратките правци на патот и
- познавање на најважните објекти и локации во градот Скопје;

**2. Прописи кои ја регулираат безбедноста на сообраќајот на патиштата, превоз
во патниот сообраќај и такси превозот**

- Закон за безбедност во сообраќајот (со сите подзаконски акти и правилници);
- Закон за превоз во патниот сообраќај (со сите подзаконски акти и правилници);
- Одлука за авто-такси превоз;
- Максимално дозволени периоди на работа специфични за професионалните возачи;
- Казни за нарушување на безбедноста на патиштата;
- Ефекти од алкохол, дроги или други супстанции кои влијаат на однесувањето и
 - Видови на незгоди во патниот превоз (проценка на ситуација и избегнување на незгода, давање на прва помош на повредени, повикување на итни служби за давање на помош, постапки во случај на пожар и друго).

3. Превоз на патници

- познавање на правната регулатива и потребната документација за извршување на овој вид на превоз;
- видови на превоз;
- обезбедување комфор и безбедност на патниците;
- регулирање на надолжните и страничните движења, поставеност во однос на патните ленти, „мазно“ кочење;
- користење на специфична инфраструктура (јавни површини, посебни ленти);
- комуникација со патниците и
- специфичности на одредени групи на патници (лица со посебни потреби, деца).

Прилог 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УВЕРЕНИЕ
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ

Број _____

(име, име на еден од родителите, презиме)

(датум и место на раѓање)

(адреса на живеење)

Датум на одржување на испитот,

Потпис на овластено лице,

М.П. _____

Прилог 3



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕРТИФИКАТ
ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ

Број

(име, име на еден од родителите, презиме)

(датум и место на раѓање)

Датум на издавање,

Потпис на овластено лице,

М.П. _____

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2799.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 22 од Одлуката за начинот и условите на купување и продавање на странски платежни средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/14), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ТРАНСАКЦИИ НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР

1. Со ова Упатство се регулира начинот на доставување податоци за склучените трансакции на девизниот пазар.

2. Банките доставуваат до Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) податоци за склучените трансакции со клиентите (резиденти и нерезиденти, правни и физички лица) за купопродажбите на странски платежни средства, каде една од договорените валути е денарот.

При одобрување и отплата на девизни кредити за заклучница се смета Договорот за одобрување на кредитот.

Податоците од ставот 2 на оваа точка, не се доставуваат до Народната банка.

Податоците за трансакциите поврзани со решенија за присилна наплата се доставуваат до Народната банка.

3. Податоците за склучените трансакции се доставуваат на секои 30 минути во периодот од 8:00 до 16:00 часот.

Трансакциите пријавени по 16:00 часот ќе се сметаат како трансакции склучени следниот работен ден.

4. Податоците за склучените трансакции на девизниот пазар се доставуваат преку сервис на електронската платформа за тргување.

Доколку електронската платформа за тргување не е оперативна, банката ја известува Народната банка преку други средства на комуникација.

По повторното започнување со работа на електронската платформа, банката ги внесува податоците за сите склучени трансакции.

5. Податоците за склучените трансакции со клиентите ги содржат следните елементи:

ИРП 1 (Извештај за реализиран промет на девизен пазар)

Матичен број на банка	Реден број	Датум на трансакција	Матичен број на купувач	Даночен број на купувач	Матичен број на продавач	Даночен број на продавач	Вид на трансакција	Шифра на инструмент на плаќање	Шифра на валута	Курс	Износ во оригинална валута	Износ во денари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	-	10	7	13	7	13	2	2	-	-	-	-

*Бројките во табелата го означуваат бројот на карактери во соодветното текстуално поле

Во колоната бр. 1 Матичен број на банка се внесува матичниот број на банката која го доставува извештајот.

Во колоната бр. 2 Реден број се внесува редниот број на склучената трансакција со клиентот во текот на денот за кој се доставува извештајот.

Во колоната бр. 3 Датум на трансакција се внесува датумот на склучување на трансакцијата. При внесување на датумот се користи формат Ден.Месец.Година. Денот и месецот се искажуваат со два арапски броеви секој, додека годината се искажува со четири арапски броеви (dd.mm.yyyy)

Во колоната бр. 4 Матичен број на купувач доколку купувачот е правно лице се внесува матичен број на правното лице. Доколку купувачот е нерезидент, тогаш во ова поле се внесува 9000XXX, каде XXX е шифра на земјата на нерезидентот, дефинирана во прилог 5 Шифри на земји и меѓународни организации од актот со кој се уредува начинот за вршење на платниот промет со странство. Доколку купувачот е резидент физичко лице, во ова поле се внесува 1000000.

Во колоната бр. 5 Даночен број на купувач доколку купувачот е правно лице, се внесува даночниот број на правното лице. Доколку купувачот е нерезидент или физичко лице, во ова поле не се внесува податок.

Во колоната бр. 6 Матичен број на продавач доколку продавачот е правно лице се внесува матичен број на правното лице. Доколку продавачот е нерезидент, тогаш во ова поле се внесува 9000XXX, каде XXX е шифра на земјата на нерезидентот, дефинирана во прилог 5 Шифри на земји и меѓународни организации од актот со кој се уредува начинот за вршење на платниот промет со странство. Доколку продавачот е резидент физичко лице, во ова поле се внесува 1000000.

Во колоната бр. 7 Даночен број на продавач доколку продавачот е правно лице, се внесува даночниот број на правното лице. Доколку продавачот е нерезидент или физичко лице, во ова поле не се внесува податок.

Во колоната бр. 8 Вид на трансакција се внесува видот на трансакцијата зависно од тоа дали станува збор за промптна, терминска или своп:

Опис	Шифра
Спот трансакција	22
Терминска трансакција	33
Своп спот трансакција	44
Своп терминска трансакција	45

Во случај на своп трансакција, банките пријавуваат поединечни податоци за спот и терминската трансакција, пришто своп терминската трансакција се пријавува на денот на реализација.

Во колоната бр. 9 Шифра на инструмент на плаќање се внесува шифрата на инструментот на плаќање, кој е предмет на купопродажба во трансакцијата и тоа:

Опис	Шифра
Девизи	00
Чекови	02
Ефективни странски пари со овластени менувачи	11
Кредитни писма	51
Меници	52
Документарни акредитиви	55

Во колоната бр. 10 Шифра на валута се внесува шифрата на валутите дефинирани во прилог 6 од актот со кој се уредува начинот за вршење на платниот промет со странство.

Во колоната бр. 11 Курс се внесува договорениот курс на трансакцијата, со искажани 4 децимални места по запирката.

Во колоната бр. 12 Износ во оригинална валута се внесува износот на средства, искажан со цели броеви, кој е предмет на купопродажба во конкретната трансакција, во оригинална валута.

Во колоната бр. 13 Износ во денари се внесува износот на средствата во денари, искажан со цели броеви, пресметан согласно договорениот курс.

6. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство, Упатството за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/05) престанува да важи, освен точките 55, 56 и 57 кои ќе престанат да важат со денот на почетокот на примена на ова упатство.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 2014 година.

У. бр. 21475
26 јуни 2014 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 2800.

Врз основа на член 9 став 1 а) точка 8 и став 16) точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014 и 44/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 27 мај 2014 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАГААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 131/2009, 44/2010, 171/2010, 61/2011, 62/2011, 99/2011, 158/2011, 42/2012, 63/2012 и 159/2012), во натамошен текст Листа на лекови, во членот 1 за лековите во колоната 7 - Режим на пропишување, се вршат следните измени и дополнувања:

- кај АТЦ кодот A02BC02 – „Pantoprazole – таблети CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „RSS – по препорака на лекар субспецијалист гастроентерохепатолог“ се заменува со ознаката „R“;
- кај АТЦ кодот C07AB07 – „Bisoprolol – таблети CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „RS – по препорака на лекар специјалист интернист /RSS – по препорака на лекар субспецијалист кардиолог“ се заменува со ознаката „R“;
- кај АТЦ кодот J01FA09 – „Clarithromycin – таблети/ капсули/ таблети со модифицирано ослободување CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „RS (со напомена: само за clarithromycin таблети/ капсули/ филм обложени таблети со фармацевтска јачина 250mg важи режимот на пропишување - R/RS, R-лекот го пропишува избран лекар - специјалист педијатар самостојно“ се заменува со ознаката „R“;
- кај АТЦ кодот J01FA09 – „Clarithromycin – суспензија CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „R/RS, R-лекот го пропишува избран лекар - специјалист педијатар самостојно“ се заменува со ознаката „R“;
- кај АТЦ кодот J01FA10 – „Azithromycin – таблети/ капсули CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „R/RS, R-лекот го пропишува избран лекар - специјалист гинеколог/ педијатар самостојно“ се заменува со ознаката „R“;
- кај АТЦ кодот J01FA10 – „Azithromycin – суспензија CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „R/RS, R-лекот го пропишува избран лекар - специјалист гинеколог/ педијатар самостојно“ се заменува со ознаката „R“;

- кај АТЦ кодот N07CA02 – „Cinnarizine – таблети CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R“;
- кај АТЦ кодот J02AC02 – „Itraconazole – капсули CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS/RSS со напомена - лекот се пропишува по добиено мислење од клинички конзилиум“;
- кај АТЦ кодот N03AF02 – „Oxcarbazepine – таблети CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS/RSS“;
- кај АТЦ кодот N04BA03 – „Levodopa + carbidopa + entacapone – таблети CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS/RSS со напомена - лекот се пропишува по добиено мислење од клинички конзилиум“;
- кај АТЦ кодот N06AX16 – „Venlafaxine – таблети CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS“;
- кај АТЦ кодот N07AA02 – „Pyridostigmine – таблети CPJ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување“, ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS/RSS со напомена - лекот се пропишува по добиено мислење од клинички конзилиум“;

Член 2

Во членот 1 од Листата на лекови кај АТЦ кодот C10AA - Инхибитори на HMGCoA редуктаза инхибитори (СТАТИНИ) се бришат зборовите: „НАПОМЕНА: Се избира лек од групата на статини со најниска цена“;

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-10011/1
13 јуни 2014 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски, с.р.

2801.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014 и 44/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 27 мај 2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАГААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013, 119/2013, 172/2013 и 10/2014), се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТС кодот C08CA05 – Nifedipine таблети/таблети со модифицирано ослободување 40mg се додава следното заштитено име:

				CORDIPIN XL филм обл.табл 30x40mg	KRKA	30	29,00
--	--	--	--	--------------------------------------	------	----	-------

Кај АТС кодот J01CA04 – Amoxicillin капсули/таблети 500mg се додава следното заштитено име:

				OSPAMOX табл. за перорална суспензија 16 x 500mg	SANDOZ	16	42,00
--	--	--	--	--	--------	----	-------

Кај АТС кодот J01CR02 – Amoxicillin + clavulanic acid таблети (500 + 125)mg се додава следното заштитено име:

				АМОКСИЛАВ QUICKTAB табл. за перорална суспензија 10 x (500+125)mg	LEK	10	70,00
--	--	--	--	--	-----	----	-------

Кај АТС кодот J01CR02 – Amoxicillin + clavulanic acid таблети (875 + 125)mg се додава следното заштитено име:

				АМОКСИЛАВ QUICKTAB табл. за перорална суспензија 10 x (875+125)mg	LEK	10	153,00
--	--	--	--	--	-----	----	--------

Кај АТС кодот M05BA04 - Alendronic acid таблети 70 mg се додава следното заштитено име:

				ALENDRONAT PLIVA табл.4 x 70mg	PLIVA	4	386,00
--	--	--	--	-----------------------------------	-------	---	--------

Кај АТС кодот N05AX08 - Risperidone таблети 1 mg се додава следното заштитено име:

				TORENDO Q-Tab перорални дисперзибилни таблети 30 x 1mg	KRKA	30	63,00
--	--	--	--	---	------	----	-------

Кај АТС кодот N05AX08 - Risperidone таблети 2mg се додаваат следните заштитени имиња:

				TORENDO Q-Tab перорални дисперзибилни таблети 30 x 2mg	KRKA	30	106,00
				RISPOLUX перорални дисперзибилни таблети 20 x 2mg	SANDOZ LEK	20	71,00

Кај АТС кодот N06DA02 - Donepezil таблети 5mg се додаваат следните заштитени имиња:

				ARICEPT EVESS перорални дисперзибилни таблети 28 x 5mg	PFIZER	28	698,00
				CIPOZEL перорални дисперзибилни таблети 28 x 5mg	PLIVA	28	698,00

Кај АТС кодот N06DA02 - Donepezil таблети 10mg се додаваат следните заштитени имиња:

				ARICEPT EVESS перорални дисперзибилни таблети 28 x 10mg	PFIZER	28	1.012,00
				CIPOZEL перорални дисперзибилни таблети 28 x 10mg	PLIVA	28	1.012,00

Кај АТС кодот R03AX13 - Loratadine таблети 10 mg се додава следното заштитено име:

				PRESSING шумлива табл. 10 x 10mg	HEMOFARM	10	18,00
--	--	--	--	-------------------------------------	----------	----	-------

Кај АТС кодот J01DD08- „Cefixim таблети 400mg“, во колоната 6, производителот „Orchid Chemicals“се заменува со „Orchid Chemicals за REPLEK FARM dooel“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-10011/2
13 јуни 2014 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски, с.р.

2802.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014 и 44/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 27 мај 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014 и 47/2014), во член 2, во табелата со поднаслов – Пакети на здравствени услуги за ортопедија, кај услугата АОРМ3- Проширен специјалистички пакет со сонографско испитување, бројот „900“ се менува со бројот „980“,

Во табелата со поднаслов „Пакети на здравствени услуги за психијатрија“ по услугата АПХМ13 – Проширен психијатриски пакет со птмс (ptms) се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
АПХМ14	Месечен третман со risperidone	16.330

Во табелата со поднаслов „Пакети на здравствени услуги за неврологија“, по услугата АНМ13 Проширен невролошки пакет со ЕЕГ, КТМ и визуелни евоцирани потенцијали (VEP), се брише услугата АНМ14 - Проширен невролошки пакет со ЕМГ и Сензорни евоцирани потенцијали (SEP). По услугата АНМ16 - Месечен третман на мултипна склероза, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
АНМ17	Проширен невролошки пакет со 2 неврофизиолошки процедури или ЕМГ по депривација на спиење или ЕЕГ по депривација на спиење	2.430
АНМ18	Проширен невролошки пакет со 3 неврофизиолошки процедури или видео ЕЕГ	3.520
АНМ19	Проширен невролошки пакет со 4 неврофизиолошки процедури	4.610

По табелата со поднаслов „Пакети за здравствени услуги за спортска медицина (физиологија)“ се додава следната табела:

Пакети за здравствени услуги за лица со хемофилија

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
АХИ1	Единечна максимална доза за третман на зглобни и мускулни крварења за лица со хемофилија и присутни инхибитори	752.000
АХИ2	Дневна доза за третман на зглобни и мускулни крварења за лица со хемофилија и присутни инхибитори со помалку од 75 килограми	970.000
АХИ3	Дневна доза за третман на зглобни и мускулни крварења за лица со хемофилија и присутни инхибитори со над 75 килограми	1.699.000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-10011/3
13 јуни 2014 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски, с.р.

2803.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014 и 44/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 27 мај 2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
– КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012, 84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013 и 47/2014), во член 2, во табелата со поднаслов „Биохемиски анализи“, по услугата БА2/2 - Крвна слика со диференцијална крвна слика, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	референтна цена
БА2/3	Осмотска резистенција на еритроцити	70
БА2/4	Ретикулоцити	120

По услугата БА4/4 - Инсулин толеранс тест MEIA, Hemiluminisc, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	референтна цена
БА4/5	Лактоза толеранс тест	350
БА4/6	Ксилоза толеранс тест	150

По услугата БА6/5 Протеинурија, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	референтна цена
БА6/6	Скрининг на аминокиселина	80

По услугата БА7/16 AAGR, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	референтна цена
БА7/17	Гликоза – 6 фосфат дехидрогеназа	90

По услугата БА26/2 VITAMIN D3 - концентрација на витамин, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	референтна цена
БА27	Мукополисахариди скрининг	90
БА28	Хлориди во пот	1.900

Во табелата со поднаслов “Фармакологија”, после услугата ФА16 - Определување на концентрација на антиинсулински антитела во серум и плазма, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	референтна цена
ФА17	Одредување на метотраксат во серум	800

Во табелата со поднаслов “микробиолошки паразитолошки прегледи”, после услугата МП6/1- Култивирање на протозои или докажување на протозои (*Entamoeba histolytica*, *Trichomonas vaginalis* и др.) во култура – Loffler -ова подлога, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	референтна цена
МП7/1	Фецес на паразити	100

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-10011/4
13 јуни 2014 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2804.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/2011 и 78/2013), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС**

1. На Друштво за производство, трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УПБ Бр. 11- 97/14
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје, Ул. 16-та Македонска Бригада Бр.18, Скопје – Гази Баба, Република Македонија,

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со природен гас

3. Датум на издавање на лиценцата:

27 јуни 2014 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

27 јуни 2024 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

ПГ- 25.06.01/14

7. Број на деловниот субјект – 6385036

8. Единствен даночен број – 4030008038555

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас.

Како трговија со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета купување природен гас заради натамошна продажба на природниот гас на купувачи, односно на други трговци, снабдувачи, производители на електрична енергија и/или топлинска енергија, оператори на системите за пренос и дистрибуција на природен гас или купувачи од странство.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на купопродажни договори за: набавка на природен гас од увоз, договори со операторите на пренос и дистрибуција за обезбедување на капацитети за пренос и дистрибуција и регулирани услуги, договори со квалификуваните потрошувачи и со снабдувачите со природен гас и договори за транзит низ преносниот систем.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со природен гас носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас на квалификуваните потрошувачи и снабдувачите со природен гас;

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на природен гас кои се обврзал да ги испорача, освен ако квалификуваниот потрошувач купува преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги за сопствени потреби;

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да ги исполнува условите за квалитет определени со склучените договори, како и пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните правила, нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на природен гас;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештај на година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавки и продажби на природен гас во текот на извештајна година.

2. Финансиски извештаи :

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди,

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца.

3. преземени мерки во текот на извештајна година, за:

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи во врска со дејноста;

5. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и

6. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за количините на природен гас, согласно договорите за набавка и договорите за испорака на природен гас, склучени со извозникот на природниот гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или со вршителите на дејноста снабдување со природен гас и договорите за транзит низ преносниот систем

- месечни извештаи за испорачани количини на природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог: Табела 1

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ПРИРОДЕН ГАС
ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ _____ ГОДИНА**

(Nm³)

КОРИСНИК/ПОТРОШУВАЧ (ИМЕ)	ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ		ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ОД ПОЧЕТОК НА ГОДИНА	
	ПЛАНИРАНО СОГЛАСНО ДОГОВОР	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО СОГЛАСНО ДОГОВОР	РЕАЛИЗИРАНО
I. КВАЛИФИКУВАНИ ПОТРОШУВАЧИ 1. 2. 3.				
ВКУПНО I				
II. СНАБДУВАЧ СО ПРИРОДЕН ГАС 1. 2. 3.				
ВКУПНО II				
ВКУПНО (I + II)				

2805.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати (“Службен весник на РМ” бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 43,844
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 45,208
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 42,955
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 42,365
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 34,462

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 83,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 84,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 70,00

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 58,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 42,188

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	82,50	82,00	81,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	84,00	83,50	83,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	69,50	69,00	68,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	58,00	57,50	57,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,825
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,732
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,337
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,171
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 1.07.2014 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1550/1
30 јуни 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2806.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 19 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО - Скопје за регулираниот период 2014 година и пресметка за 2014 година, бр. 02-3295 од 14.5.2014 година, на седницата одржана на 30.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА 2014 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ

1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2014 година да изнесува 484.912.041 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2014 година се утврдува да изнесува 0,0603 ден/kWh за тргување со планирани количини на електрична енергија од 8.037.361.475 kWh.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

УП1 бр. 08-77/14
30 јуни 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2807.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и член 13 од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулирана дејност дистрибуција на електрична енергија за 2014 година, бр.07-4216/2 од 14.5.2014 година, на седницата одржана на 30.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2014 година да изнесува 8.349.278.779 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2014 година се утврдува да изнесува 1,6641 ден/kWh за планирана испорака на 5.017.253.415 kWh електрична енергија за потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 1 од оваа Одлука, и просечната тарифа за пренос на електрична енергија за 2014 година (0,2722 ден/kWh) утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2014 година, тарифите за пресметковните елементи за категориите на приклучоци, врз основа на кои ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (без вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	52,15	0,0242	0,0097
MV2	138,49	0,0800	0,0320
LV1.2	183,43	0,1379	0,0551
LV1.1		0,6801	
LV2		2,1057	

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	52,15	0,2964	0,0097
MV2	138,49	0,3523	0,0320
LV1.2	183,43	0,4101	0,0551
LV1.1		0,9523	
LV2		2,3779	

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

УП1 бр. 08-78-1/14

30 јуни 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

2808.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), член 15 од Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на РМ“ бр.97/12) и член 24 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.97/14), постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулирана дејност снабдување со електрична енергија на домаќинствата и малите потрошувачи за 2014 година, на ЕВН Македонија АД – Скопје, бр.07-4216/2 од 14.05.2014 година, на седницата одржана на 30.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ И СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

1. На Акционерското друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, ЕВН Електростопанство на Македонија – Скопје, за 2014 година се одо-

брува регулиран максимален приход (MAR), за вршење на регулираните енергетски дејности снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија да изнесува 22.907.201.587 денари, за испорачани 4.555.403.981 kWh електрична енергија.

2. Во согласност со регулираниот максимален приход утврден во точка 1 на оваа Одлука, цените на пресметковни елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија изнесуваат:

2.1. За категорија на потрошувачи на 35 kV напонско ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20) kV напонско ниво

Пресметковна величина	Единица	Тарифно време	Тарифен став (денари)		
			Потрошувачи на висок напон		
			35 kV	35 kV	10 kV
Моќност	kW		952,03	1003,53	773,98
Енергија	kWh	BT	2,35	2,95	3,25
		HT	1,18	1,52	1,59
	kvarh	BT	0,58	0,77	0,71
		HT	0,22	0,37	0,44

2.2. За категорија на тарифни потрошувачи на 0,4 kV (380 / 220V) напонско ниво

Пресметковна величина	Единица	Тарифно време	Тарифен став (денари)				
			Потрошувачи на низок напон 0,4 kV				
			Домаќинства		Останата потрошувачка		
			Едно тарифно мерење	Дво тарифно мерење	I Тарифен степен	II Тарифен степен	Јавно осветлување
Моќност	kW				752,41		
Енергија	kWh	BT	4,48	5,59	3,60	8,70	5,61
		HT		2,80	1,77		
	kvarh	BT			0,89	1,66	
		HT			0,46		

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

УП1 бр. 08-78-2/14

30 јуни 2014 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2809.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13, 164/13 и 41/14) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за регулирана дејност - производство на електрична енергија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје за 2014 година, бр.05-3047/2 од 14.5.2014 година, на седницата одржана на 30.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, за 2014 година се одобрува регулиран максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија да изнесува 15.956.672.929 денари, за обезбедување на количини на електрична енергија, на влез во преносна мрежа, од сопствено производство во износ од 5.868.000.000 kWh.

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, е вклучен и планиран приход за обезбедување на системските услуги на операторот на електропреносниот систем во износ од 1.195.358.333 денари.

3. Цената на електричната енергија (BEGP) за 2014 година за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, се утврдува да изнесува 2,5156 ден/kWh.

4. Во согласност со цената на електрична енергија утврдена во точка 3 на оваа Одлука, како и регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија и регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија, цените за пресметковните елементи за електрична енергија и моќност испорачана на потрошувачи директно приклучени на преносната мрежа кои вршат дејност од јавен интерес, се утврдени да изнесуваат:

Напон Kv	Пресметковен елемент	Единица	Тарифно време	цена (денари)
110	Моќност	Kw		915,6504
	Енергија	kWh	BT	2,2295
			HT	1,1147
		kvarh	BT	0,5658
			HT	0,2230

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

УП1 бр. 08-79/14

30 јуни 2014 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2810.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2014 година за регулирана дејност производство на електрична енергија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с.Дуброво - Неготино бр.02-356/1 од 15.05.2014 година, на седницата одржана на 30.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА

1. На АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост - Неготино, се одобрува регулиран максимален приход (MAR) за 2014 година во износ од 172.659.076 денари, кога ТЕЦ НЕГОТИНО е ангажирано од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на моќност и системски услуги за безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем.

2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост - Неготино како производител на електрична енергија, моќност и системски услуги за безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем за потребите на тарифните потрошувачи од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје, се уредува со меѓусебен регулиран договор.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

УП1 бр. 08-81/14

30 јуни 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

2811.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 44/14) постапувајќи по Барање за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана енергетска дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО Скопје за регулираниот период 2014 година, бр.02-3558 од 30.5.2014 година, на седницата одржана на 30.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОДИ, ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија за 2014 година да изнесува 2.141.885.489 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2014 година се утврдува да изнесува 0,2722 ден/kWh, за планирана испорака на 7.867.401.483 kWh електрична енергија.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност утврден со точка 1 од оваа Одлука, тарифите за пресметковните елементи врз основа на кои АД МЕПСО - Скопје, како вршител на енергетската дејност пренос на електрична енергија, го фактурира надоместот за користење на електропреносниот систем, изнесуваат:

Тарифи за пресметковни елементи		
Врвна активна моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
13,86	0,2463	0,0985

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

УП1 бр. 08-90/14

30 јуни 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

2812.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 23 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), на седницата одржана на 30 јуни 2014 година, донесе

О Д Л У К А

1. ЕВН Македонија АД Скопје и АД ЕЛЕМ - Скопје како вршители на енергетската дејност снабдување во краен случај со електрична енергија се задолжуваат да ги снабдуваат со електрична енергија:

- јавните претпријатија кои што вршат дејност од јавен интерес,

- акционерските друштва и друштва во мнозинска сопственост на државата, кои што вршат дејност од јавен интерес,

- акционерските друштва и друштва во мнозинска сопственост на државата,

кои што се наоѓаат на листата на потрошувачи кои можат самостојно да учествуваат на пазарот на електрична енергија објавена од АД МЕПСО – Скопје врз основа на податоци за 2012 и 2013 година од Централниот регистар на Република Македонија, а не склучиле договор за снабдување со електрична енергија до 30 јуни 2014 година.

2. Обврската од точка 1, ЕВН Македонија АД Скопје и АД ЕЛЕМ – Скопје ќе ја извршуваат најдоцна до 31 октомври 2014 година.

3. Вршителите на енергетските дејности снабдување со електрична енергија или трговија со електрична енергија кои што ќе склучат договор за снабдување со електрична енергија со јавните претпријатијата, акционерските друштва и друштва точка 1 на оваа Одлука, се должни во рок од 1 ден да ја известат Регулаторната комисија за енергетика, ЕВН Македонија АД Скопје и АД ЕЛЕМ - Скопје.

4. По исклучок од точка 3 на оваа Одлука, во случаите кога вршителите на енергетските дејности снабдување со електрична енергија или трговија со електрична енергија ќе склучат договор за снабдување со електрична енергија со јавните претпријатија, акционерските друштва и друштва од точка 1 на оваа Одлука, во јули или август или септември 2014, обврската за снабдување со електрична енергија ја презема новизбраниот снабдувач со електрична енергија, односно трговец со електрична енергија од првиот ден од наредниот месец.

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

6. Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката Бр. 02- 854/1 од 28 март 2014 година.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

Бр. 02-1556/1
30 јуни 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2813.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 8 став 1 и член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, на ден 26.6.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-04/14 од 20.02.2014 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/14, зборовите: „со планирана моќност од 1.968 kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќност од 2 MW“.

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите „планирана моќност од 1.968“ се менуваат и гласат: „планирана моќност од 2 MW“.

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „16.377.696 kWh“ се менува и гласи: „17.520.000 kWh“.

4. Во точката 3 зборовите: „со планирана моќност од 1.968 kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќност од 2 MW“.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-04/14
26 јуни 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2814.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 8 став 1 и член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, на ден 26.6.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ
НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-05/14 од 20.02.2014 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр.38/14, зборовите: „со планирана моќност од 1.968 kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќност од 2 MW“.

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите „планирана моќност од 1.968“ се менуваат и гласат: „планирана моќност од 2 MW“.

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „16.377.696 kWh“ се менува и гласи: „17.520.000 kWh“.

4. Во точката 3 зборовите: „со планирана моќност од 1.968 kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќност од 2 MW“.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-05/14
26 јуни 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014098